

Службен весник

на Република Македонија

Број 65

7 мај 2013, вторник

година LXIX

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
1399. Одлука за давање на согласност на почетниот износ на пазарната вредност на радиофреквенциите, како еднократен надоместок за добивање на одобренија за користење на радиофреквенции од радиофреквенцискиот опсег 790-862 MHz и 1710-1880 MHz.....	2	1402. Одлука од Уставниот суд на Република Македонија У. бр. 59/2012 од 24 април 2013 година.....	7
1400. Правилник за информациите кои се на располагање на потрошувачот за потрошувачката на гориво и емисиите на CO ₂ во однос на продажбата на новите патнички возила (*)..	2	1403. Одлука од Уставниот суд на Република Македонија У.бр. 166/2012 од 24 април 2013 година.....	11
1401. Правилник за начинот и постапката за водење на базата на податоци за високообразовната дејност ...	5	1404. Правилник за нутритивни и здравствени тврдења во комерцијални цели при означување, презентација и рекламирање на храната (*).....	12
		1405. Одлука за определување највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата ...	18
		Огласен дел	1-108

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 1399.

Врз основа на член 66-а став 7 од Законот за електронските комуникации ("Службен весник на Република Македонија" бр. 13/05, 14/07, 55/07, 98/08, 83/10, 13/12, 59/12, 123/12 и 23/13), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 1.5.2013 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ НА ПОЧЕТНИОТ ИЗНОС НА ПАЗАРНАТА ВРЕДНОСТ НА РАДИОФРЕКВЕНЦИИТЕ, КАКО ЕДНОКРАТЕН НАДОМЕСТОК ЗА ДОБИВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЈА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА РАДИОФРЕКВЕНЦИИ ОД РАДИОФРЕКВЕНЦИСКИОТ ОПСЕГ 790-862 MHz И 1710-1880 MHz

Член 1

Се дава согласност на почетниот износ на пазарната вредност на радиофреквенциите, како еднократен надоместок за доделување на одобренија за користење на радиофреквенции од радиофреквенцискиот опсег 790-862 MHz и 1710-1880 MHz на целата територија на Република Македонија, а што е утврден од страна на Агенцијата за електронски комуникации.

Член 2

Почетниот износ на пазарната вредност на радиофреквенциите, како еднократен надоместок за добивање на следните одобренија за користење на радиофреквенции:

А: одобрение за користење на радиофреквенциски опсег 791-801/832-842 MHz (2x10 MHz) и 1740-1755/1835-1850 MHz (2x15 MHz)

В: одобрение за користење на радиофреквенциски опсег 801- 811/842-852 MHz (2x10 MHz) и 1755-1770/1850-1865 MHz (2x15 MHz)

С: одобрение за користење на радиофреквенциски опсег 811-821/852-862MHz (2x10 MHz) и 1770-1785/1865-1880MHz (2x15 MHz)

А1: одобрение за користење на радиофреквенциски опсег 791-796/832-837 MHz (2x5 MHz)

А2: одобрение за користење на радиофреквенциски опсег 796-801/837-842 MHz (2x5 MHz)

А3: одобрение за користење на радиофреквенциски опсег 1740-1745/1835-1840 MHz (2x5 MHz)

А4: одобрение за користење на радиофреквенциски опсег 1745-1750/1840-1845 MHz (2x5 MHz)

А5: одобрение за користење на радиофреквенциски опсег 1750-1755/1845-1850 MHz (2x5 MHz)

В1: одобрение за користење на радиофреквенциски опсег 801-806/842-847 MHz (2x5 MHz)

В2: одобрение за користење на радиофреквенциски опсег 806-811/847-852 MHz (2x5 MHz)

В3: одобрение за користење на радиофреквенциски опсег 1755-1760/1850-1855 MHz (2x5 MHz)

В4: одобрение за користење на радиофреквенциски опсег 1760-1765/1855-1860 MHz (2x5 MHz)

В5: одобрение за користење на радиофреквенциски опсег 1765-1770/1860-1865 MHz (2x5 MHz)

С1: одобрение за користење на радиофреквенциски опсег 811-816/852-857 MHz (2x5 MHz)

С2: одобрение за користење на радиофреквенциски опсег 816-821/857-862 MHz (2x5 MHz)

С3: одобрение за користење на радиофреквенциски опсег 1770-1775/1865-1870 MHz (2x5 MHz)

С4: одобрение за користење на радиофреквенциски опсег 1775-1780/1870-1875 MHz (2x5 MHz)

С5: одобрение за користење на радиофреквенциски опсег 1780-1785/1875-1880 MHz (2x5 MHz)

изнесува:

- за одобрение А, В и С : 10.000.000,00 (десет милиони) ЕВРА по одобрение

- за одобрение А1 до А5, В1 до В5 и С1 до С5: 2.000.000,00 (два милиони) ЕВРА по одобрение во денарска противвредност по средниот курс на Народна банка на Република Македонија на денот на уплатата.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41 - 2723/1
1 мај 2013 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА

1400.

Врз основа на член 11 став (1) алинеја 8 од Законот за возила („Службен весник на Република Македонија“ бр.140/08, 53/11 и 123/12), министерот за економија донесе

П Р А В И Л Н И К ЗА ИНФОРМАЦИИТЕ КОИ СЕ НА РАСПОЛАГАЊЕ НА ПОТРОШУВАЧОТ ЗА ПОТРОШУВАЧКАТА НА ГОРИВО И ЕМИСИИТЕ НА CO₂ ВО ОДНОС НА ПРОДАЖБАТА НА НОВИТЕ ПАТНИЧКИ ВОЗИЛА (*)

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат информациите кои се на располагање на потрошувачот за потрошувачката на гориво и емисиите на CO₂ во однос на продажбата на новите патнички возила кои се пуштаат на пазарот во Република Македонија, за продажба или за давање на лизинг.

Член 2

Одделни изрази употребени во овој правилник го имаат следното значење:

- „патничко возило“ е секое моторно возило од категоријата M₁, дефинирано во Прилог II од Правилникот за одобрување на нови моторни и приклучни возила, системи, составни делови и самостојни технички единици наменети за таквите возила(*), а истото е проектирано и изработено за превоз на патници, во кое покрај седиштето на возачот, има најмногу осум седишта;

- „ново патничко возило“ – е секое патничко возило, кое претходно не било продадено на лице и кое не е купено за продавање или нудење;

- „потврда за сообразност“ – е документ со кој производителот, односно застапникот на производителот, потврдува дека возилото од серијата што и припаѓа на одобрен тип е сообразено со сите регулативни акти во моментот на неговото пуштање на пазар, односно документ со кој техничката служба потврдува дека единично одобреното возило на кое се однесува е сообразено со сите регулативни акти во моментот на неговото одобрување;

- „место за продажба“ е локација, како што е изложен салон за возила или преден двор, каде новите патнички возила се изложени или се нудат за продажба или за давање на лизинг на потенцијалните потрошувачи. Во оваа смисла место за продажба се и трговските саеми, каде се изложуваат нови патнички возила;

(*) Со овој правилник се врши усогласување со Директивата 1999/94/ЕС, на Европскиот парламентар и Советот од 13 декември 1999 година која се однесува за информирање на потрошувачите со податоци за потрошувачката на гориво и емисиите на CO₂ за новите патнички возила кои се пуштаат на пазар, дополнета со Директивата 2003/73/ЕС, Регулаторната (ЕС) бр.1882/2003 и Регулаторната (ЕС) бр. 1137/2008.

- „официјална потрошувачка на гориво“ е потрошувачката на гориво на одобрен тип на моторно возило, согласно одредбите на техничката спецификација TCB 139 од Прилог XX на Правилникот за одобрување на нови моторни и приклучни возила, системи, составни делови и самостојни технички единици наменети за таквите возила⁽¹⁾ и истата е внесена во потврдата на ЕС одобрение на тип на возило или сертификатот за сообразност. Кога неколку варијанти и/или изведби се групираат во еден модел, вредноста што треба да се наведе за потрошувачката на гориво на тој модел се заснова врз варијантата и/или изведбата со највисока официјална потрошувачка на гориво во таа група;

- „официјални специфични емисии на CO₂“ се оние емисии за дадено патничко возило кои се измерени во согласност со одредбите од техничката спецификација TCB 139 и се наведени во Прилог VIII од Правилникот за одобрување на нови моторни и приклучни возила, системи, составни делови и самостојни технички единици наменети за таквите возила⁽²⁾ и истите се приложени кон ЕС потврдата на одобрението за тип на возило или потврдата за сообразност. Кога неколку варијанти и/или изведби се групираат во еден модел, вредноста што треба да се наведе за CO₂ на тој модел се основа врз варијантата и/или изведбата со највисока официјална емисија на CO₂ во таа група;

- „етикета за потрошувачка на гориво“ е етикета која содржи информации за официјалната потрошувачка на гориво и официјалните специфични емисии на CO₂ за патничкото возило врз кое е поставена етикетата;

- „прирачник за потрошувачка на гориво“ е показател со информации за официјална потрошувачка на гориво и официјални специфични емисии на CO₂ за секој модел кој е пуштен на пазарот на нови возила;

- „рекламна литература“ е целокупниот печатен материјал кој се користи во продажбата, пропагандата и промовирањето на возила во јавноста. Најмалку, таа вклучува, технички прирачници, брошури, реклами во дневниот печат, списанија и рекламни изданија и плакати;

- „марка“ е трговско име на производителот, кое се појавува на сертификатот за сообразност и документацијата за одобрение на тип;

- „модел“ е комерцијален опис на марка, тип, а ако е можно, варијанта и изведба на патничкото возило;

- „тип“, „варијанта“ и „изведба“ се разновидни возила од наведена марка, кои се декларирани од производителот, како што е опишано во Прилог II точка B од Правилникот за одобрување на нови моторни и приклучни возила, системи, составни делови и самостојни технички единици наменети за таквите возила⁽³⁾ и единствено идентификувани според тип, варијанта и изведба на основни алфанумерички карактери.

Член 3

Одредбите на овој правилник не се однесуваат за:

- моторни возила со две или три тркала, кои се опфатени со Правилникот за одобрување на тип на моторни возила со две или три тркала⁽⁴⁾ и

- возила за специјална намена: блиндирани, санитетски, погребни и моторни возила за домување, возила достапни за инвалидски колички и мобилни дигалки, опфатени во Прилог XI од Правилникот за одобрување на нови моторни и приклучни возила, системи, составни делови и самостојни технички единици наменети за таквите возила⁽⁵⁾.

Член 4

(1) Производителот или застапникот на производителот за секој модел на ново патничко возило кој го пушта на пазар во Република Македонија за продажба или за давање на лизинг изготвува етикета за потрошувачка на гориво и емисии на CO₂.

(2) Етикетата од став (1) на овој член содржи:

1. марка, тип, варијанта или изведба на модел на патничкото возило и вид на моторно гориво;

2. нумеричка вредност за официјалната потрошувачка на гориво и официјалните специфични емисии на CO₂. Вредноста на званичната потрошувачка на гориво треба да е изразена во литри на 100 километри (l/100km) или километри на литри (km/l) и заокружена со точност од едно децимално место;

3. нумеричка вредност за официјалните специфични емисии на CO₂ изразени во грамови по километар (g/km) и заокружени на најблискиот цел број;

4. текст кој гласи:

„Прирачникот за потрошувачка на гориво и емисии на CO₂, кој содржи податоци за сите нови модели на патнички возила, бесплатно е достапен на секое место за продажба.“

За зголемената економична потрошувачка на гориво на возилото и емисиите на CO₂, главна улога игра начинот на возењето како и другите фактори, кои не се од техничка природа. CO₂ е главен стакленички гас, кој е одговорен за глобалното затоплување“.

(3) Етикетата од став (1) на овој член треба да биде изработена на подлога од бела боја во големина од 297 mm x 210 mm (A4 - формат). Текстуалниот дел треба да биде јасен, прегледен и со црна боја.

Член 5

Етикетата за потрошувачка на гориво и емисии на CO₂ од член 4 на овој правилник, производителот или застапникот на производителот кој возилата ги пушта на пазар, треба видливо да ја истакне на продажното место на секој модел, односно во непосредна близина на секој нов модел на патничко возило кое изложено за продажба или за давање на лизинг.

Член 6

(1) Информациите за потрошувачка на гориво и емисии на CO₂, се дадени во форма на прирачник, кој производителот или застапникот на производителот треба видливо да го постави во местото за продажба и истиот да биде достапен на потрошувачите.

(2) Прирачникот за потрошувачка на гориво и емисии на CO₂ од став (1) на овој член содржи:

1. Листа на сите нови модели на патнички возила на годишно ниво, кои се достапни за купување на пазарот во Република Македонија, групирани по азбучен ред според марката на возилото. Ако производителот или застапникот на производителот, прирачникот го ажурира повеќе од еднаш годишно, тогаш истиот треба да содржи листа од сите нови модели на патнички возила, кои се на располагање на денот на објавувањето на ажурирањето;

2. За секој модел, кој се наведува во прирачникот: вид на моторно гориво, нумеричка вредност на официјалната потрошувачка на гориво изразена или во литри на 100 километри (l/100 km) или километри на литри (km/l) и заокружена со точност од едно децимално место, а официјалните специфични емисии на CO₂ изразени во грамови на километар (g/km) и заокружени на најблискиот цел број;

3. Истакната листа од десет нови модели на патнички возила, кои се одликуваат со најекономична потрошувачка на гориво, наредени по големина по растечки вредности на официјалните специфични емисии на CO₂, посебно за секој вид на моторно гориво. Во списокот се наведува моделот, нумеричката вредност на официјалната потрошувачка на гориво и официјалните специфични емисии на CO₂;

4. Совети за возачите, за правилна употреба и редовно одржување на патничкото возило и однесување за време на возење со примери за избегнување на агре-

сивно возење, возење при мали брзини, навремено сопирање, исправно напумпани пнеуматици, намалување на времето на работа на моторот во празен од, избегнување на прекумерно претоварување со што се подобрува потрошувачката на гориво и се намалуваат емисиите на CO₂ на нивното патничко возило;

5. Објаснување за ефектите на емисиите на гасови од стаклената градина, можните климатски промени, како упатување на потрошувачите на можност за избор на користење на други видови на моторни горива, со опис на нивното влијание врз животната средина засновано врз најновите научни сознанија и барања согласно прописите за емисии на CO₂;

6. Модел на новите патнички возила за кои е познато или се очекува дека во тековната година ќе бидат пуштени на пазарот на Република Македонија за продажба или за давање на лизинг;

7. Поделба на типови, варијанти и изведби на новите патнички возила кои се планираат да бидат пуштени на пазарот на Република Македонија за продажба или за давање на лизинг;

8. За секој тип, варијанта и изведба за официјалната потрошувачка на гориво и официјалните специфични емисии на CO₂.

(3) Прирачникот од став (1) на овој член треба да се ажурира најмалку еднаш годишно во зависност од новите модели на патнички возила кои се пуштаат на пазарот.

Член 7

(1) Производителот или застапникот на производителот кој возилата ги пушта на пазар, на местото за продажба треба бесплатно да го понуди прирачникот од член 6 на овој правилник на барање од потрошувачите.

(2) Производителот или застапникот на производителот кој возилата ги пушта на пазар треба да обезбеди дека прирачникот од член 6 на овој правилник е достапен на потрошувачите.

Член 8

(1) За секоја марка на возило, производителот или застапникот на производителот кој возилата ги пушта на пазар треба да обезбеди плакат или екран со листа на податоци за официјалната потрошувачка на гориво и податоци за официјалните специфични емисии на CO₂ за сите типови, варијанти и изведби на нови патнички возила кои се изложени, понудени за продажба или за давање на лизинг на тоа или на друго место за продажба.

(2) Плакатот или екранот од став (1) на овој член треба да содржи:

1. листа на модели на нови патнички возила наредени по растечка големина на официјалните специфични емисии на CO₂, при што моделот со најниска официјална потрошувачка на гориво е поставен на врвот на листата, во зависност од видот на моторното гориво кое се користи (моторен бензин, дизел, биодизел, нафтен гас, природен гас и хибридни состави);

2. за секој модел на ново патничко возило на списокот да се наведени: марката, нумеричката вредност на официјалната потрошувачка на гориво изразена во литри на 100 километри (l/100km), километри на литар (km/l) заокружена со точност до една децимала и официјалните ефективни емисии на CO₂ изразени до најблискиот цел број во грам на километар (g/km) и заокружени на најблизок цел број;

3. текст кој гласи:

„Прирачникот за потрошувачка на гориво и за емисиите на CO₂ што содржи податоци за сите модели на нови патнички возила е бесплатен и треба да е достапен на секое место за продажба.

Освен ефективната потрошувачка на гориво на возилото, начинот на возење како и останатите нетехнички фактори имаат влијание во одредувањето на потрошувачката на гориво и емисиите на CO₂. CO₂ е главниот стакленички гас одговорен за глобалното затоплување“;

(3) Плакатот или екранот од став (1) на овој член треба да бидат видливо истакнати. Минималната големина на плакатот или екранот треба да биде 70 cm x 50 cm. Податоците на плакатот или екранот да се лесно читливи. Кога податоците се поставени на електронски екран, големината на екранот треба да биде со големина од најмалку 25 cm x 32 cm. Податоците можат да се прикажуваат со ротирачка техника.

(4) Во случај ако плакатот или екранот биде заменет со електронски екран, тогаш податоците на електронскиот екран се прикажуваат така да може да го привлече вниманието на потрошувачите на ист начин како податоците на плакатот или екранот.

(5) Содржината на плакатот или екранот се ажурира најмалку на секои шест месеци, а содржината на електронскиот екран на секои три месеци.

Член 9

(1) Производителот или застапникот на производителот кој возилата ги пушта на пазар треба да обезбеди целокупната рекламна литература да ги содржи податоците за официјалната потрошувачка на гориво и официјалните специфични емисии на CO₂, за моделите на новите патнички возила за кои се однесува.

(2) Податоците од став (1) на овој член треба да се:

1. лесни за читање и да се доволно воочливи од главните податоци наведени во рекламната литература;

2. лесно разбирливи дури и при површно гледање.

(3) Податоците за официјалната потрошувачка на гориво треба да се утврдени за сите различни модели на новите патнички возила кои се опфатени со рекламната литература. Ако е специфициран еден од повеќе модели, тогаш податоците за официјалната потрошувачка на гориво се дава за сите модели кои се специфицирани или се одредува опсегот помеѓу најлошата и најповолната потрошувачка на гориво.

(4) Во рекламната литература која упатува само на марката, а не на некој посебен модел на ново патничко возило, не треба да се даваат податоци за официјалната потрошувачка на гориво.

Член 10

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 25-981/6
29 април 2013 година
Скопје

Министер за економија,
Ваљон Сараќини, с.р.

(*) Правилникот за одобрување на нови моторни и приклучни возила, системи, составни делови и самостојни технички единици наменети за таквите возила е усогласен со Директивата 2007/46/ЕС на Европскиот парламент и Советот за одобрување на моторни возила и приколки, системи, составни делови и самостојни технички единици наменети за таквите возила.

(*) Правилникот за одобрување на тип на моторни возила со две и со три тркала е усогласен со Директивата 2002/24/ЕС на Европскиот парламент и Советот од 18 март 2002 година за одобрување на тип на возила со две или три тркала.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА

1401.

Прз основа на член 77-б став 2 од Законот за високо образование („Службен весник на Република Македонија” бр. 35/08, 103/08, 26/09, 83/09, 99/09, 115/10, 17/11, 51/11, 123/12, 15/13 и 24/13), министерот за образование и наука донесе

П Р А В И Л Н И К ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ВОДЕЊЕ НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ЗА ВИСОКООБРАЗОВНАТА ДЕЈНОСТ

Член 1

Со овој правилник се пропишува начинот и постапката за водење на базата на податоци за високообразовната дејност (во натамошниот текст: базата).

Член 2

Базата се води електронски.

Член 3

Податоците за високообразовната дејност се внесуваат од страна на администратори овластени од страна на високообразовните установи, по електронски пат директно во базата. Податоците од страна на високообразовните установи внесени во базата, пристигнуваат до одговорното лице/администратор во Министерството за образование и наука, кое ги верификува и го потврдува внесот во базата со што записот станува активен. Од страна на високообразовните установи се определува администратор надлежен за внесување на податоците од високообразовната установа во базата, кој ги доставува податоците до администраторот во Министерството за образование и наука.

Член 4

Во базата се внесуваат следните податоци:

I. Основни податоци за високообразовната односно научно-истражувачката установа:

- назив на установата, статус на установата (приватна/јавна и сл.), седиште, адреса, телефон, електронска адреса за контакт;
- основни подрачја, полиња и области на дејноста на високообразовната установа;
- организационата поставеност на установата: назив и вид на единиците во состав, основни подрачја, полиња и области на дејноста на единиците во состав;
- основани центри, претпријатија и спин оф (spin off) компании;
- органи и тела на високообразовната установа;
- вкупен број на наставен, соработнички и административно-технички кадар;
- наставен, научно-истражувачки и соработнички кадар по научна област;
- наставен, соработнички и административно-технички кадар по звање, пол, државјанство, националност, вид на договор за вработување, висина на плата и возраст;
- нето расположлив простор на високообразовната установа;
- број, површина и вид на простории кои ги користи високообразовната установа (амфитеатри со број на седишта, предавални со број на седишта, кабинети за наставници, канцеларии за соработници, лаборатории,

центри, библиотеки, читални, простории за административно-техничкиот кадар, санитарни чворови, други простории);

- грејна површина во m^2 и начин на загревање (централно греење, сопствен систем за загревање, електрична енергија, мазут или друг вид на загревање);
- број на простории според видот на градба (тврда градба, монтажни објекти);
- зелени површини во m^2 ;
- игралишта и терени за рекреација во m^2 ;
- простор за паркирање на возила во m^2 и вкупен број на паркинг места;
- режим на користење на просториите (до 8 часа на ден, од 8 до 12 часа на ден, 24 часа);
- период на градба на просторот кој го користи високообразовната установа (пред 1950, од 1950 до 1970, од 1970 до 1990, од 1990 до 2010, по 2010 година);
- извршени реконструкции, доградби, надградби на објектите;
- просечен број на надворешни лица кои ги користат просториите;
- опрема со која располага и ја користи високообразовната установа и нејзина вредност;
- број и вид на возила со кои располага високообразовната установа.

II. Податоци за студиските програми кои се реализираат на високообразовната установа:

- акредитирани студиски програми од прв циклус на академски и стручни универзитетски студии според научни полиња;
- акредитирани студиски програми од втор циклус на академски и стручни универзитетски студии според научни полиња;
- акредитирани студиски програми од трет циклус на студии според научни полиња;
- акредитирани студиски програми за образование пократко од три години;
- акредитирани студиски програми за заедничка диплома според научни полиња и
- акредитирани студиски програми на англиски јазик според научни полиња.

III. Програми за стручно и професионално усовршување кои се реализираат на високообразовната установа:

- програми за стручно усовршување и
- обуки, курсеви и доживотно учење.

IV. Податоци за вработениот наставно-научен и соработнички кадар во високообразовната установа:

- лични податоци;
- податоци за стекнатото образование;
- податоци за вработувањето;
- податоци за познавање на странски јазици;
- работно место, звање и статус;
- библиографија;
- објавени научни и стручни трудови во домашни/странски списанија по вработен/студент;
- објавени научни трудови во списанија индексирано од базата на Thomson Reuters по вработен/студент;
- престои на наставниците во странство по сите основи (постдокторски студии, мобилност, сабатна година и сл.);
- студиски престои на првите 500 рангирани универзитети согласно со Шангајската листа, односно првите 200 најдобро рангирани универзитети од соодветното научно подрачје, односно првите 100 најдобро рангирани универзитети по MBA програма согласно со Шангајскиот Цио Тонг универзитет, US News and Report и Times Higher Education Supplement-World University Ranking;

- освоени национални и меѓународни награди;
- освоени национални и меѓународни награди од изложби, конкурси и напттпревари (за архитекти) и
- учество на национални и меѓународни изложби.

V. Податоци за менторите:

- наставници ментори на студенти за магистерски трудови;
- наставници ментори на студенти за докторски трудови и
- објавени рецензирани научно-истражувачки трудови во меѓународни научни списанија, меѓународни научни публикации и меѓународни списанија со импакт фактор, во дадено научно поле кои се производ на научно-истражувачката работа во врска со магистерскиот односно докторскиот труд.

VI. Податоци за стручно-административно и техничкиот кадар во високообразовната установа:

- лични податоци;
- податоци за образованието;
- податоци за вработувањето;
- податоци за познавањето на странски јазици,
- работно место и статус и
- остварени обуки за усовршување.

VII. Податоци за студенти:

- број на запишани студенти на прв циклус на студии во прва година на студии, по студиски програми, пол, националност, статус (редовни, вонредни, домашни, странски по држави);
- број на запишани студенти во прва година на прв циклус на студии со положена државна матура и просечен успех од државната матура на запишаните студенти;
- број на запишани студенти во прва година на прв циклус на студии со положена училишна матура или положен завршен испит;
- број на запишани студенти на прв циклус на студии по студиски години, студиски програми, пол, националност, статус (редовни, вонредни, домашни, странски по држави);
- број на домашни студенти според место на живеење и студирање;
- број на студенти кои се запишуваат на студиската програма како прв или втор избор;
- број на студенти на прв циклус на студии, лица со посебни потреби;
- број на запишани студенти на втор циклус на студии по студиски години, студиски програми, пол, националност, статус (редовни, вонредни, вработени/невработени, домашни, странски по држави);
- број на запишани студенти на трет циклус на студии по години, студиски програми, пол, националност, статус (редовни, вонредни, вработени/невработени домашни, странски по држави);
- број на навреме дипломирани студенти на прв циклус на студии, по студиски програми, пол, националност, статус (редовни, вонредни, домашни, странски по држави);
- број на дипломирани студенти на прв циклус на студии, по студиски програми, пол, националност, статус (редовни, вонредни, домашни, странски по држави);
- број на навреме дипломирани студенти на втор циклус на студии, по студиски програми, пол, националност, статус (редовни, вонредни, домашни, странски по држави);
- број на дипломирани студенти на втор циклус на студии, по студиски програми, пол, националност, статус (редовни, вонредни, домашни, странски по држави);

- број на навреме завршени студенти на трет циклус на студии, по студиски програми, пол, националност, статус (редовни, вонредни, домашни, странски по држави);

- број на завршени студенти на трет циклус на студии, по студиски програми, пол, националност, статус (редовни, вонредни, домашни, странски по држави);

- број на слободни места за упис според објавен конкурс за запишување на студенти на сите циклуси на студии и трошоци за студирање кои ги наплаќа високообразовната установа;

- број на пријавени студенти по објавен конкурс за запишување на студенти на сите циклуси на студии и трошоци за студирање кои ги наплаќа високообразовната установа;

- број на студенти на сите циклуси на студии корисници на стипендии кои ги доделува Министерството за образование и наука;

- број на студенти на сите циклуси на студии корисници на стипендии кои ги доделуваат претпријатија, установи, фондации и организации (домашни и странски);

- број, времетраење и програма на остварени можности на студентите на сите циклуси на студии и претпријатија и установи во кои студентите изведуваат практична настава односно обука.

VIII. Податоци за научно-истражувачката, апликативната и издавачка дејност:

- број и наслови на научно-истражувачките проекти финасирани од Буџетот на Република Македонија;

- број и наслови на научно-истражувачките проекти финасирани врз основа на билатерални договори;

- број и наслови на научно-истражувачките проекти финасирани од фондации, организации, претпријатија или други извори од Република Македонија;

- број и наслови на научно-истражувачките проекти финасирани од странство;

- вкупен број на објавени научни и стручни трудови во рецензирани домашни списанија/странски списанија;

- вкупен број на објавени научни трудови во списанија индексиран од базата на Thomson Reuters.

- вкупен број учества на меѓународни собири;

- вкупен број на организирани домашни и меѓународни собири;

- број и наслови на развојно-истражувачките проекти софинасирани од Буџетот на Република Македонија;

- број и наслови на развојно-истражувачките проекти финасирани од фондации, организации, претпријатија или други извори од Република Македонија;

- број и наслови на развојно-истражувачките проекти финасирани од странство;

- вкупен број на регистрирани патенти;

- вкупен број на одбранети докторски трудови по научни полиња;

- број и наслови за спроведени истражувања и консултантски услуги за физички и правни лица во Република Македонија;

- број и наслови за спроведени истражувања и консултантски услуги за организации, фондации односно физички и правни лица во странство;

- број и наслови на учебници, практикуми и друга стручна литература издадени од странски издавачи;

- број и наслови на учебници, практикуми и друга стручна литература издадени од домашни издавачи;

- број и наслови на научни списанија кои ги издава и

- број и наслови на научни списанија индексиран од базата на Thomson Reuters кои ги издава.

IX. Податоци за финансиите

- вкупен буџетот на високообразовната установа;
- уделот на средствата од буџетотот на Република Македонија во вкупните средства;
- колкав е уделот на партиципацијата на студентите за студиите во вкупните приходи;
- вкупно остварени приходи од партиципација, ко-финансирање и услуги за студенти;
- вкупно остварени приходи од апликативна и други дејности;
- вкупно остварени приходи од научно-истражувачка дејност;
- вкупно остварени приходи од издавачка дејност;
- вкупно остварени приходи од услуги;
- цената на чинење на студиите за студент/година за сите циклуси на студии;
- вкупни расходи за финансирање на студентски проекти;
- вкупни расходи за плати и надоместоци;
- вкупни расходи за капитални инвестиции;
- вкупни расходи за вода, електрична енергија и гре-ење;
- вкупни расходи за чистење и одржување на прос-ториите;
- вкупни расходи за одржување на опремата и
- преглед и распоред на инвестираните средства.

X. Податоци за меѓународната соработка

- вкупен број на склучени билатерални договори со странски високообразовни установи, претпријатија, ор-ганизации<
- членства во универзитетски и студентски мрежи;
- членства во меѓународни здруженија и
- вкупен број на ангажирани визитинг професори.
- вкупен број на универзитетски професори кои би-ле странство на период подолг од еден месец.

Член 5

Внесувањето на податоците во базата на податоци за високообразовните установи за основни подрачја, полиња и области на високообразовната дејност се врши согласно меѓународната Фраскатијева класифика-цијата на научни подрачја, полиња и области.

Член 6

Изменување, односно бришење на внесените пода-тоци се врши по претходно одобрение од страна на Министерството за образование и наука на поднесено-то писмено барање од страна на високообразовната ус-тановата.

Член 7

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-нот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 19-8441/1
26 април 2013 година
Скопје

Министер,
м-р **Панче Кралев, с.р.**

УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА

1402.

Уставниот суд на Република Македонија, врз осно-ва на членовите 110 и 112 од Уставот на Република Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија („Службен весник на Репуб-лика Македонија“ бр.70/1992), на седницата одржана на 24 април 2013 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВААТ член 167 став 2 во делот: „и со друг пропис“, член 229 став 21, член 230 став 25 и став 26 алинеја 3 и член 279 став 4 од Законот за здравстве-ната заштита („Службен весник на Република Македо-нија“ бр.43/2012 и 145/2012).

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-кедонија“.

3. Уставниот суд на Република Македонија, по по-вод иницијативата на Самостојниот синдикат на кли-нички центри и други здравствени организации во Ре-публика Македонија од Скопје, со Решение У бр. 59/2012 од 6 февруари 2013 година поведе постапка за оценување на одредбите од Законот означени во точка-та 1 од оваа одлука, затоа што основано се постави пра-шањето за нивната согласност со Уставот на Република Македонија.

4. а) Судот на седницата утврди дека членот 167 е систематизиран во Глава VII од Законот, посветена на „Здравствените работници и здравствените соработни-ци“, под точка 7. „Права и должности на здравствените работници и здравствените соработници“. Оваа точка од Главата VII на Законот се однесува на: плата, надоместоци на плата, додатоци на плата, надоместок на трошоци поврзани со работата; совесно и ефикасно вршење на работните задачи; давање информации и класифицирана информација; стручно оспособување и усовршување; право на заштита од закани и напади; право на синдикално здружување; право на штрајк; членување во политичка партија; право на одмор и от-суства од работа; спреченост за доаѓање на работа; ми-рување на вработување; враќање на работа.

Членот 167 од Законот се однесува на давање ин-формации и класифицирана информација, при што во став 1 се определува дека „Здравствениот работник, односно здравствениот соработник е должен, во сог-ласност со закон, по барање на граѓаните да дава ин-формации заради остварување на нивните права и ин-тереси, освен информациите од членот 153 од овој за-кон.“

Во член 167 став 2 од Законот, чиј дел се оспорува, се пропишува дека „Здравствениот работник, односно здравствениот соработник е должен да ја чува класи-фицираната информација на начин и под услови ут-врдени со закон и со друг пропис.“

б) Според член 8 став 1 алинеја 3 од Уставот, те-мелна вредност на уставниот поредок на Република Македонија е владеењето на правото.

Според член 51 од Уставот, во Република Македо-нија законите мораат да бидат во согласност со Уста-вот, а сите други прописи со Уставот и со закон (став 1); Секој е должен да ги почитува Уставот и законите (став 2).

Од изнесените уставни одредби произлегува дека темелна вредност на уставниот поредок е владеењето на правото и дека таа вредност се остварува така што законите мораат да бидат во согласност со Уставот, а сите други прописи со Уставот и со закон, како и така што секој е должен да ги почитува Уставот и законите.

Во член 1 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2006, 86/2008 и 6/2010) се определува дека „со овој закон се уредуваат условите, начинот и постапката за остварување на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер со кои располагаат органите на државната власт и другите органи и организации утврдени со закон, органите на општините, градот Скопје и општините во градот Скопје, установите и јавните служби, јавните претпријатија, правни и физички лица што вршат јавни овластувања, утврдени со закон“ (став 1).

Според став 2 од истиот член на Законот, „правото на слободен пристап до информации од јавен карактер се остварува согласно со овој и друг закон.“

Според членот 3 алинеја 2 од овој закон, „информација од јавен карактер“ е информација во која било форма што ја создал или со која располага имателот на информацијата согласно со неговите надлежности.

Од изнесените законски одредби произлегува дека условите, начинот и постапката за остварување на правото на слободен пристап до информации од јавен карактер со кои располагаат државните органи, органите на локалната самоуправа и правните и физичките лица кои вршат јавни овластувања, се уредуваат со Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, како и дека тоа право се остварува согласно со тој и друг закон. Со други зборови, само со закон се уредуваат условите, начинот и постапката за пристап и за остварување на правото на информација од јавен карактер.

Со оглед на тоа што во член 167 став 2 од Законот се определува дека начинот и условите за чување на класифицираната информација за пациентот од страна на здравствениот работник може да се уредат и со друг пропис кој е подзаконски акт, а не само со закон, Судот оцени дека член 167 став 2 во делот „и со друг пропис“ од Законот за здравствената заштита не е во согласност со членот 8 став 1 алинеја 3 и членот 51 од Уставот. Поради тоа, Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

5. а) Судот на седницата утврди дека членот 229 од Законот е систематизиран во Глава IX посветена на „Лиценци за вршење на здравствена дејност во мрежата на здравствени установи.“ Оваа Глава се однесува на (1) определување на лиценцата како основа за вршење на здравствена дејност во мрежата на здравствени установи, (2) доделувањето на лиценцата, (3) постапката за давање на лиценца, (4) давањето на лиценцата и (5) престанокот на лиценцата.

Членот 229 од Законот припаѓа на делот посветен на „Доделување на лиценца“.

Во член 229 став 1 од Законот се определува дека „Постапката за доделување на лиценца ја води Министерството за здравство“. Во ставот 3 од истиот член на Законот се утврдува дека „за започнување на постапка за доделување на лиценца, Министерството за здравство донесува одлука за започнување на постапката за доделување на лиценца“. Во став 4 се предвидува дека „одлуката за започнување на постапката за доделување на лиценца од ставот 3 на овој член особено содржи: образложение за оправданоста за доделување на лиценца; назначување на нејзините цели; предмет на лиценцата и основни услови за доделување на лиценца; видот на постапката за доделување на лиценца; пресметувањето на висината на износот и начинот на плаќање на лиценцискиот надоместок; начинот и рокот во кој ќе биде спроведена постапката за доделување на лиценца и висината на надоместокот за издавање на тендерската документација.“ Според став 5, „отворен повик е постапка за доделување на лиценца во која сите заинтересирани лица кои подигнале тендерска доку-

ментација можат да поднесат понуди за склучување на договор за лиценца.“ Во став 7 од член 229 на Законот се утврдува дека „постапката за доделување на лиценца ја подготвува, организира и спроведува комисија за спроведување на постапката за доделување на лиценца (во натамошниот текст: комисијата), формирана од страна на министерот за здравство.“ Во ставот 8 се определува дека комисијата се состои од претседател, заменик-претседател и најмалку три члена и нивни заменици, а во ставот 9 дека за членови на комисијата се именуват лица од редот на вработените во министерството за здравство и експерти од соодветната област за која се дава лиценца. Ставот 10 го определува кругот на лицата кои не можат да бидат членови на комисијата, ставот 11 дека комисијата ги донесува одлуките со мнозинство гласови на членовите, а ставот 12 дека комисијата : ја подготвува тендерската документација, го објавува јавниот повик, го организира приемот на пријавите и понудите, дава појаснувања и дополнителни информации и документи, ги разгледува и оценува понудите и врши рангирање на кандидатите со предлог за прворангираниот да биде избран за носител на лиценца, поднесува предлог за прекинување на постапката и врши други работи потребни за спроведување на постапката. Според став 16 на член 229 од Законот, тендерската документација (што ја подготвува комисијата), особено содржи: покана за поднесување на понуда со инструкција, условите на коишто мора да одговара вклучувајќи ги и техничките спецификации, критериумите за оцена на понудите, инструкцијата за понудувачите за подготовка на понудата, периодот за кој се издава лиценцата, нацртот на текстот на договорот за лиценца и други барања во зависност од предметот на лиценцата.

Според оспорениот став 21 на член 229 од Законот, „Комисијата може да определи дека податоците или дел од податоците содржани во тендерската документација се сметаат за службена тајна. Во таков случај учесниците во постапката се должни да поднесат изјава, приложена кон документацијата со која се обврзуваат дека нема да ги објавуваат податоците кои се сметаат за службена тајна.“

Во став 22 од наведениот член на Законот се определува дека „министерот за здравство ја одобрува тендерската документација.“

б) Од член 8 став 1 алинеја 3 и член 51 ставовите 1 и 2 од Уставот произлегува дека темелна вредност на уставниот поредок е владеењето на правото и дека таа вредност се остварува така што законите мораат да бидат во согласност со Уставот, а сите други прописи со Уставот и со закон, и што секој е должен да ги почитува Уставот и законите.

Од член 1 ставовите 1 и 2 и член 3 алинеја 2 на Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр. 13/2006, 86/2008 и 6/2010) произлегува дека условите, начинот и постапката за остварување на правото на слободен пристап до информации од јавен карактер со кои располагаат државните органи, органите на локалната самоуправа и правните и физичките лица кои вршат јавни овластувања, се уредуваат со Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, како и дека тоа право се остварува согласно со тој и друг закон. Со други зборови, само со закон се уредуваат условите, начинот и постапката за пристап и за остварување на правото на информација од јавен карактер.

Со оглед на тоа што со член 229 став 21 од Законот се определува дека комисијата која ја спроведува постапката за доделување на лиценцата може да определи кои податоци или дел од податоците содржани во тендерската документација ќе се сметаат за службена тајна, Судот утврди дека законската одредба определу-

ва со подзаконски акт да се уредува предметното прашање, а не само со закон, поради што Судот оцени дека наведената законска одредба не е во согласност со означените уставни одредби. Поради тоа, Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

б. а) Судот на седницата утврди дека членот 230 од Законот е, исто така, систематизиран во Глава IX посветена на „Лиценци за вршење на здравствена дејност во мрежата на здравствени установи“, која се однесува на (1) определување на лиценцата како основа за вршење на здравствена дејност во мрежата на здравствени установи, (2) доделувањето на лиценцата, (3) постапката за давање на лиценца, (4) давањето на лиценцата и (5) престанокот на лиценцата.

Членот 230 од Законот припаѓа на делот насловен „Постапка за давање на лиценца“.

Во став 1 од наведената законска одредба се определува дека „комисијата е должна на заинтересираните кандидати да им овозможи да подигнат тендерска документација непосредно по датумот на објавувањето на јавниот повик.“ Ставот 19 определува дека „по истекот на рокот за доставување на понуди, комисијата јавно ги отвора понудите во присуство на овластени претставници на понудувачите на место и во време определено во јавниот повик.“ Според став 22, „комисијата утврдува листа на кандидатите врз основа на нивната лична состојба, нивната способност за вршење професионална дејност, економската и финансиската состојба, како и техничката и професионалната способност“, а според став 23 „комисијата врши евалуација на понудите само на оние понудувачи кои се селектирани за подобни“ и, според став 24, „комисијата за извршената евалуација објавува извештај и ги известува за резултатите од постапката за избор на сите понудувачи.“

Во оспорениот став 25 на член 230 од Законот се определува дека „Министерството за здравство задолжително ќе го исклучи кандидатот или понудувачот и кога: алинеја 1-над него е отворена постапка на стечај или ликвидација, алинеја 2-му е изречена казна за кривично дело или прекршочна санкција забрана за вршење на дејност, оспорената алинеја 3-не ги исполнил обврските за плаќање на даноци, придонеси и други јавни давачки во согласност со прописите на државата во која е основан (оспорена алинеја) и алинеја 4-не доставил потполна тендерска документација.

Според став 26 на член 230 од Законот, „Министерството за здравство задолжително ќе го исклучи кандидатот или понудувачот и кога: алинеја 1-над него е отворена постапка на стечај или ликвидација, алинеја 2-му е изречена казна за кривично дело или прекршочна санкција забрана за вршење на дејност, оспорената алинеја 3-не ги исполнил обврските за плаќање на даноци, придонеси и други јавни давачки во согласност со прописите на државата во која е основан (оспорена алинеја) и алинеја 4-не доставил потполна тендерска документација.

б) Во однос на член 230 став 25 од Законот, Судот ја утврди следната правна состојба:

Според членот 8 став 1 алинеи 3 и 4 од Уставот, темелни вредности на уставниот поредок на Република Македонија се владеењето на правото и поделбата на државната власт на законодавна, извршна и судска.

Согласно член 9 од Уставот, граѓаните на Република Македонија се еднакви во слободите и правата независно од полот, расата, бојата на кожата, националното и социјалното потекло, политичкото и верското уверување, имотната и општествената положба (став 1); Граѓаните пред Уставот и законите се еднакви (став 2).

Според член 13 став 1 од Уставот, лицето обвинето за казниво дело ќе се смета за невино се додека неговата вина не биде утврдена со правосилна судска одлука.

Во член 14 став 1 од Уставот е предвидено дека никој не може да биде казнет за дело кое пред да биде сторено не било утврдено со закон или со друг пропис како казниво дело и за кое не била предвидена казна.

Во членот 32 став 1 од Уставот се определува дека секој има право на работа, слободен избор на вработување, заштита при работењето и материјална обезбеденост за време на привремена невработеност, а според ставот 2 на овој член, секому под еднакви услови му е достапно секое работно место.

Според член 51 од Уставот, во Република Македонија законите мораат да бидат во согласност со Уставот, а сите други прописи со Уставот и со закон.

Според член 54 став 1 од Уставот, слободите и правата на човекот и граѓанинот можат да се ограничат само во случаи утврдени со Уставот.

Од изнесените уставни одредби произлегува дека владеењето на правото и поделбата на државната власт на законодавна, извршна и судска, се темелни вредности на уставниот поредок на Република Македонија. Граѓаните на Република Македонија се еднакви во слободите и правата независно од полот, расата, бојата на кожата, националното и социјалното потекло, политичкото и верското уверување, имотната и општествената положба. Лицето обвинето за казниво дело ќе се смета за невино се додека неговата вина не биде утврдена со правосилна судска одлука; никој не може да биде казнет за дело кое пред да биде сторено не било утврдено со закон или со друг пропис како казниво дело и за кое не била предвидена казна. Секој има право на работа и слободен избор на вработување, а секому под еднакви услови му е достапно секое работно место. Слободите и правата на човекот и граѓанинот можат да се ограничат само во случаи утврдени со Уставот. Темелната вредност владеење на правото се остварува така што законите мораат да бидат во согласност со Уставот, а сите други прописи со Уставот и со закон.

Тргувајќи од наведените уставни одредби, пред се од одредбите на членовите 13 и 14 од Уставот, произлегува дека на сторителот на кривично дело може да му се изрече казна што е утврдена со закон и дека казната може да се изрече само со судска одлука. Според тоа, казнено-правниот однос се исцрпува во релацијата казниво дело и изречена казна со судска одлука, што значи дека други и идни последици од осудата за делото Уставот не допушта.

Со оглед на тоа што со оспорената одредба на член 230 став 25 од Законот за здравствената заштита се определува Министерството за здравство задолжително да го исклучи кандидатот или понудувачот-правно лице или член на негов орган на управување или надзорен орган, кои со правосилна судска одлука се осудени за кривични дела корупција, измама и перење на пари, со што се врши сграничување на правото на работа, слободен избор на вработувањето и достапноста на секое работно место на секого под еднакви услови и тоа по сила на Законот и како последица од осудата за одделни кривични дела, а не како содржина на определена санкција што ја изрекол суд, Судот оцени дека член 230 став 25 од Законот не е во согласност со наведените уставни одредби. Поради тоа, Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

в) Во однос на член 230 став 26 алинеја 3 од Законот, Судот ја утврди следната правна состојба:

Согласно член 32 став 1 од Уставот, секој има право на работа и слободен избор на вработување, а според став 2 секому, под еднакви услови, му е достапно секое работно место.

Според член 33 од Уставот, секој е должен да плаќа данок и други јавни давачки и да учествува во намиравањето на јавните расходи на начин утврден со закон.

Од изнесените уставни одредби произлегува дека Уставот го гарантира правото на работа, слободниот избор на вработување и го промовира принципот за достапност секому, под еднакви услови, на секое работно место. Исто така, произлегува дека граѓаните се

должни да плаќаат данок, при што начинот на плаќање се уредува со закон, што значи дека секој има уставна обврска да ги намирва јавните давачки, со тоа што е должност на надлежниот државен орган да провери, а не да бара потврда од понудувачот, па во рамките на законски уредениот начин на плаќање на јавните давачки постојат механизми за нивно присилно исполнување.

Поаѓајќи од наведените уставни одредби, Судот оцени дека определувањето во член 230 став 26 алинеја 3 на Законот за здравствената заштита, Министерството за здравство задолжително да го исклучи од постапката за давање на лиценца кандидатот или понудувачот кои не ги исполниле обврските за плаќање на даноци, придонеси и други јавни давачки во согласност со прописите на државата во која е основан, доведува до состојба исполнувањето на обврската на тие субјекти да влијае на остварувањето на право на работа, слободен избор на вработувањето и на достапноста на секое работно место секому под еднакви услови, поради што Судот оцени дека означената законска одредба не е во согласност со наведените одредби од Уставот. Поради тоа, Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

7.а) Судот на седницата утврди дека членот 279 од Законот е систематизиран во Глава XIII посветена на „Рекламирање и огласување“.

Во оваа глава се уредува (1) забрането и дозволено рекламирање, (2) информирањето на јавноста за вршењето на здравствената дејност на одделна здравствена установа, и (3) обележувањето на објектот во кој се врши здравствена дејност.

Членот 279 е сместен во делот „Информирање на јавноста“, при што во ставот 1 се определува дека „информирањето на јавноста за вршењето на здравствената дејност на одделна здравствена установа може да се врши преку објавување во средствата за јавно информирање или на интернет на следниве податоци:

- назив и адреса на здравствената установа;
- вид на здравствената дејност која ја врши во рамките на мрежата или надвор од неа;
- ниво на здравствена заштита, дејност и специјалност;
- обученост и квалификации на здравствените работници;
- работно време на здравствената установа;
- фактичко време на чекање;
- ценовник на здравствените услуги; и
- лого, односно заштитен знак на здравствената установа“.

Во ставот 2 од истиот член на Законот се определува дека „податоците од ставот 1 алинеи 1, 2, 3 и 4 на овој член се објавуваат согласно со дозволата за работа на установата“, а според ставот 3, „информирањето на јавноста од ставот 1 на овој член не смее да содржи содржини кои не се вистинити.“

Според оспорениот член 279 став 4 од Законот, „во случај на неистинитото информирање министерот за здравство може да ја одземе дозволата за работа на здравствената установа.“

Судот, понатаму, утврди дека членот 308 став 1 точка 15 од Законот е систематизиран во Глава XVIII „Прекршочни одредби“.

Во наведената законска одредба се определува дека „глоба во износ од 1.500 до 3.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на правно лице, ако:

точка 15 – врши информирање на јавноста за вршењето на здравствената дејност спротивно на членот 279 од овој закон;“

б) Според член 8 став 1 алинеите 3 и 4 од Уставот, темелни вредности на уставниот поредок на Република Македонија се владеењето на правото и поделбата на државната власт на законодавна, извршна и судска.

Според член 14 од Уставот, „никој не може да биде казнет за дело кое пред да биде сторено не било утврдено со закон или со друг пропис како казниво дело и за кое не била предвидена казна“ (став 1); „никој не може повторно да биде суден за дело за кое веќе бил суден и за кое е донесена правосилна судска одлука“ (став 2).

Во член 51 од Уставот се определува дека „во Република Македонија законите мораат да бидат во согласност со Уставот, а сите други прописи со Уставот и со закон“ (став 1); „секој е должен да ги почитува Уставот и законите“ (став 2).

Според член 54 став 1 од Уставот, „слободите и правата на човекот и граѓанинот можат да се ограничат само во случаи утврдени со Уставот.“

Од изнесените уставни одредби произлегува дека темелни вредности на уставниот поредок на Република Македонија се владеењето на правото и поделбата на државната власт на законодавна, извршна и судска. Тие вредности се остваруваат, покрај другото, така што законите мораат да бидат во согласност со Уставот, а сите други прописи со Уставот и со закон, и така што секој е должен да ги почитува Уставот и законите. Со закон се утврдува кое дело е казниво и во кој распон е казната, при што никој не може повторно да биде суден за дело за кое веќе бил суден и за кое е донесена правосилна судска одлука. Слободите и правата на човекот и граѓанинот можат да се ограничат само во случаи утврдени со Уставот.

Според тоа, за предвидувањето во член 308 став 1 точка 15 од Законот за здравствената заштита, дека информирањето на јавноста за вршењето на здравствената дејност спротивно на членот 279 од овој закон, а тоа значи вршење на неистинитото информирање за здравствени услуги на здравствена установа, претставува прекршок на правното лице за што се изрекува глоба во износ од 1.500 до 3.000 евра во денарска противвредност, законодавецот има основа во наведените одредби од Уставот, пред се во член 14 став 1 од Уставот.

Но, определувањето во член 279 став 4 од Законот за здравствената заштита, дека министерот за здравство може да ја одземе дозволата за работа на здравствената установа ако таа врши неистинитото информирање, во ситуација кога членот 308 став 1 точка 15 од Законот го третира неистинитото информирање за прекршок на правно лице и кога „одземањето на дозволата за работа на здравствената установа“ не претставува „санкција-привремена забрана на вршење одделна дејност на правно лице“ утврдена во прекршочниот систем од Законот за прекршоците, всушност значи санкција надвор од системот на прекршочните санкции и постоење на две санкции за ист прекршок (глоба и одземање на дозвола за работа), а тоа нема основа во наведените уставни одредби, пред се во член 14 став 2 од Уставот, поради што Судот оцени дека член 279 став 4 од Законот за здравствената заштита не е во согласност со означените уставни одредби. Поради тоа, Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

8. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

9. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претседателот на Судот Бранко Наумоски и судиите д-р Наташа Габер-Дамјановска, Елена Гошева, Исмаил Дарлишта, Никола Ивановски, Јован Јосифовски, Сали Мурати, д-р Гзиме Старова и Владимир Стојаноски.

У. бр. 59/2012
24 април 2013 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Република
Македонија,
Бранко Наумоски, с.р.

1403.

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на членовите 110 и 112 од Уставот на Република Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр.70/1992) на седницата одржана на 24 април 2013 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВА член 6 ставови 3 и 4, член 7 став 1, во делот: „кон секоја исправа или поднесок“, член 7 став 2, во делот: „кон секоја исправа или поднесок“ и член 7 став 3 од Законот за адвокатските маркички („Службен весник на Република Македонија“ бр. 84/2012).

2. СЕ СТАВА НАДВОР ОД СИЛА Решението за запирање на извршувањето на поединечните акти или дејствија преземени врз основа на членовите од Законот означени во точката 1 од ова одлука.

3. Оваа одлука произведува правно дејство од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

4. Уставниот суд на Република Македонија, по повод иницијативи поднесени од Стамен Филипов од Скопје, Димитрија Атанасовски од Скопје, Адвокатска комора на Република Македонија – Скопје, како и 15 иницијативи од повеќе групи адвокати во Република Македонија и од адвокати поединци, со Решение У.бр.166/2012 од 20 февруари 2013 година поведе постапка за оценување на уставноста на членовите од Законот означени во точката 1 од оваа одлука. Постапката беше поведена затоа што пред Судот основано се постави прашањето за нивната согласност со Уставот на Република Македонија.

5. Судот на седницата утврди дека во член 6 ставови 3 и 4 од Законот е предвидено дека за печатење, издавање, транспортирање и чување на адвокатските маркички се плаќа надоместок кој е на товар на адвокатот. Висината на надоместокот од ставот 3 на овој член се утврдува според реалните трошоци направени за печатење, издавање, транспортирање и чување на адвокатските маркички.

Според член 7 став 1 од Законот адвокатот е должен адвокатската маркичка да ја приложи кон секоја исправа или поднесок за кој согласно со тарифата е предвидена награда која гласи на износот од членот 2 став 1 од овој закон.

Во член 7 став 2 од истиот закон, се предвидува дека адвокатот е должен писмениот договор од членот 2 став 2 од овој закон да го приложи како прилог кон секоја исправа или поднесок на кој не е ставена адвокатска маркичка, доколку плаќањето на наградата е над минималните износи предвидени со тарифата, односно каде што плаќањето се врши преку носител на платен промет.

Согласно член 7 став 3 од законот, исправата или поднесокот кој е составен од адвокат кој не содржи адвокатска маркичка, содржи адвокатска маркичка во помал износ од оној што е определен со тарифата или не содржи писмен договор во прилог согласно со ставот 2 на овој член, се сметаат за неуредни и ќе бидат отфрлени од страна на примателот.

6. Темелни вредности на уставниот поредок на Република Македонија, во смисла на член 8 став 1 алинеи 3 и 7 од Уставот се владеењето на правото и слободата на пазарот и претприемништвото.

Во член 9 од Уставот на Република Македонија се предвидува дека граѓаните на Република Македонија се еднакви во слободите и правата независно од полот, расата, бојата на кожата, националното и социјалното потекло, политичкото и верското уверување, имотната

и општествената положба. Граѓаните пред Уставот и законите се еднакви.

Во член 33 од Уставот, кој е поместен во Глава II од Уставот, со наслов: „Основни слободи и права на човекот и граѓанинот“, точка 3, со поднаслов: „Економски, социјални и културни права“, се предвидува дека секој е должен да плаќа данок и други јавни давачки и да учествува во намирувањето на јавните расходи на начин утврден со закон.

Според член 51 од Уставот, во Република Македонија законите мораат да бидат во согласност со Уставот, а сите други прописи со Уставот и со закон. Секој е должен да ги почитува Уставот и законите.

Членот 53 од Уставот определува дека адвокатурата е самостојна и независна јавна служба што обезбедува правна помош и врши јавни овластувања во согласност со закон.

Од изнесените уставни одредби произлегува дека владеењето на правото е темелна вредност на уставниот поредок на Република Македонија која се остварува на начин што законите мораат да бидат во согласност со Уставот, а сите други прописи со Уставот и со законите, при што секој субјект е должен да ги почитува Уставот и законите, а истовремено како економска обврска за секој стои плаќањето на данок и други јавни давачки и учествувањето во намирувањето на јавните расходи на начин утврден со закон.

Од содржината на член 53 од Уставот, произлегува дека адвокатурата е јавна служба што обезбедува правна помош, при што таа јавна служба е самостојна и независна и врши јавни овластувања кои и се доверени со закон.

Со член 2 од Законот за адвокатура („Службен весник на Република Македонија бр.59/2002, 60/2006, 29/2007, 106/2008 и 135/2011) адвокатурата е дефинирана како самостојна и независна јавна служба која единствено обезбедува и дава правна помош согласно овој и друг закон (став 1). Адвокатите вршат јавни овластувања во согласност со овој и други закони (став 2).

Според член 5 од Законот, самостојноста и независноста на адвокатурата како јавна служба се остварува со слободно и независно вршење на адвокатската дејност, слободен избор на адвокатот, организирање на адвокатите во Адвокатска комора и нејзино финансирање, автономно донесување на акти за работа на Адвокатската комора на Република Македонија и нејзините органи и запишување и бршење од Именикот на адвокатите, Именикот на адвокатските стручни соработници, Именикот на адвокатските приправници и донесување на Кодекс на адвокатската етика.

Во членот 6 од овој закон е предвидено дека адвокатската дејност ја вршат исклучиво адвокати кои положили заклетва и се запишале во Именикот на Адвокатската комора на Република Македонија (став 1). Адвокатите ја вршат адвокатската дејност како адвокати поединци и адвокати здружени во адвокатско друштво (став 2). Адвокатите поединци и адвокатските друштва се запишуваат во именик на адвокатите кој што се води во Адвокатската комора на Република Македонија (став 3).

Според член 7 од Законот, адвокатот поединец ја извршува адвокатската дејност поединечно (став 1).

Во член 8 од овој закон е предвидено дека двајца или повеќе адвокати, можат да основаат адвокатско друштво (став 1). Адвокатското друштво врши адвокатска дејност како адвокат поединец (став 2). Адвокатското друштво се основа со одлука за основање (став 3). Адвокатското друштво се запишува во Именик на адвокатски друштва кој што се води во Адвокатската комора на РМ со што се стекнува со статус на правно лице согласно со овој закон (став 5).

7. Од анализата на содржината на член 6 ставови 3 и 4 од Законот, а во корелација со одредбите од Законот за хартии од вредност, Судот оцени дека обврската адвокатот да го плаќа надоместокот за печатење, издавање, транспортирање и чување на адвокатските маркички, која висина се утврдува според реалните трошоци направени за наведените дејствија, не е во согласност со темелната вредност на уставниот поредок на Република Македонија - од член 8 став 1 алинеја 3 од Уставот, од причина што колизијата на одредбите од двата закона кои егзистираат во правниот поредок на Република Македонија, доведуваат до правна несигурност на граѓаните на Република Македонија, со што се доведува во прашање доследната примена на законите во Република Македонија. Од изнесените аргументи, Судот оцени дека оспорениот член 6 ставови 3 и 4 од Законот, е во спротивност со Уставот на Република Македонија.

Анализирајќи го членот 7 ставови 1 и 2 од Законот, во контекст на наводите во иницијативата, според Судот истиот во делот: „кон секоја исправа или поднесок“, е во директна спротивност со начелото на ефикасност и економичност на постапката, што е едно од основните начела за судење во разумен рок, кон што тежнее и нашиот правосуден систем, а секако во смисла на член 6 од Европската конвенција за човекови права. Имено, обврската на адвокатот адвокатската маркичка да ја доставува кон секоја исправа или поднесок за кој согласно со тарифата е предвидена награда која гласи на износот од членот 2 став 1 на овој закон, односно од членот 2 став 2, според Судот, значи нереално прикажување на приходите на адвокатот што се основ за аконтативно плаќање на персоналниот данок на доход со што не се реализира уставниот основ на законодавецот за утврдување на изворите на приход на адвокатите поединци, како основ за нивно одданочување.

Што се однесува до ставот 3 на членот 7 од Законот, Судот оцени дека истиот во целина не е во согласност со одредбите од Уставот на кој се повикуваат иницијативите - член 8 став 1 алинеја 3, член 51 и член 53, а поради следниве причини.

Од содржината на ставот 3 на членот 7 од Законот за адвокатски маркички произлегува дека тој предвидува отфрлање на исправата или поднесокот составен од адвокат од страна на примателот доколку истите не содржат адвокатска маркичка, или пак истата е поднесена во помал износ од оној што е определен со тарифата или не содржи писмен договор во прилог согласно со ставот 2 на овој член од Законот.

Според Судот, наведената законска определба навлегува во судската надлежност, односно во текот на постапката која се води по одреден иницијален акт, што е во спротивност со Амандман XXV од Уставот.

Амандман XXV од Уставот предвидува дека видовете, надлежноста, основањето, укинувањето, организацијата и составот на судовите, како и постапката пред нив, се уредуваат со закон, што се донесува со двотретинско мнозинство гласови од вкупниот број пратеници.

Од анализата на оспорената законска одредба во корелација со содржината на уставниот амандман, произлегува дека ваквото условување е во спротивност со начелото на владеењето на правото и во крајна линија, со овластувањата на адвокатурата, како самостојна и независна јавна служба да врши јавни овластувања во согласност со закон. Имено, ваквата одредба е спротивна со Амандман XXV од Уставот од причина што оценката на неуредност на исправата или поднесокот која резултира со отфрлање на соодветниот поднесок е од влијание за текот на постапката што во смисла на Амандман XXV точка 4 од Уставот е предмет на процесните закони, кој што се донесуваат со двотретинско мнозинство, што не е случај со оспорениот закон.

Така, оспореното законско решение во член 7 став 3, веќе е законски уредено во повеќе процесни закони како што е сторено во член 98 став 8 од Законот за парнична постапка (за кој веќе Уставниот суд со Решение У.бр.96/2011 и У.бр.216/2011 се произнесе дека се во согласност со Уставот на Република Македонија) како и во другите закони кои го регулираат текот на судската постапка.

Од наведеното Судот утврди дека оспорената одредба на член 7 став 3 од Законот не е во согласност со темелната вредност на уставниот поредок на Република Македонија - владеењето на правото од член 8 став 1 алинеја 3, како и со Амандман XXV од Уставот.

8. Врз основа на изнесеното Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

9. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претседателот на Судот Бранко Наумоски и судиите д-р Наташа Габер-Дамјановска, Елена Гошева, Исмаил Дарлишта, Никола Ивановски, Јован Јосифовски, Сали Мурати, д-р Гзими Старова и Владимир Стојаноски.

У. бр. 166/2012
24 април 2013 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Република
Македонија,
Бранко Наумоски, с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО

1404.

Врз основа на член 29 став 5 од Законот за безбедност на храната („Службен весник на Република Македонија“ бр. 157/10, 53/11 и 1/12), директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство донесе

П Р А В И Л Н И К ЗА НУТРИТИВНИ И ЗДРАВСТВЕНИ ТВРДЕЊА ВО КОМЕРЦИЈАЛНИ ЦЕЛИ ПРИ ОЗНАЧУВАЊЕ, ПРЕ- ЗЕНТАЦИЈА И РЕКЛАМИРАЊЕ НА ХРАНАТА ()

ГЛАВА I Општи одредби

Член 1

(1) Со овој правилник се пропишуваат нутритивни и здравствени тврдења кои се употребуваат во комерцијални цели при означување, за време на презентација и при рекламирање на прехранбените производи наменети за крајниот потрошувач.

(2) Одредбите од овој правилник се применуваат и на прехранбени производи наменети за испорака во ресторани, болници, училишта, кантини и во други угостителски објекти наменети за исхрана.

Член 2

Одредбите од член 15 на овој правилник кои се однесуваат за информациите за нутритивниот состав и одредбите од член 18 на овој правилник, кои се однесуваат за здравствените тврдења не се применуваат во случај кога прехранбените производи се во рефус или ринфузна состојба (вклучувајќи свежи производи како овошје, зеленчук или леб) наменети за продажба на крајниот потрошувач или за големи дистрибутери или угостителски објекти како и прехранбени производи спакувани на лице место на барање на купувачот или претходно се спакувани и наменети за брза продажба.

* Со овој правилник се врши усогласување на Регулативата (ЕЗ) Бр. 1924/2006 на Европскиот парламент и советот од 20 декември 2006 година за нутритивни и здравствени тврдења кои се истакнуваат на прехранбени производи (CELEX број 32006R1924).

Член 3

(1) Заштитниот знак, заштитното име или популарното име кои се наоѓаат на означувањето или во презентирањето или рекламирањето на прехранбениот производ, кои можат да се толкуваат како нутритивно или здравствено тврдење, можат да бидат употребени доколку се придружени со соодветно нутритивно или здравствено тврдење на таа ознака, презентација или реклама, која е во согласност со одредбите од овој правилник.

(2) За генеричките имиња кои што традиционално се употребуваат за означување на посебните карактеристики на одредени видови храна или пијалоци, а кои што би можеле да имаат влијание врз здравјето на луѓето, операторите со храна може да бараат иземање од одредбите пропишани во став 1 од овој член доколку е спроведена постапка за одобрување на означување, презентирање и рекламирање во комерцијални цели од страна на Агенцијата за храна и ветеринарство (во по-натомошниот текст: Агенција).

Член 4

Одредбите од овој правилник се применуваат без да се во спротивност со:

- Правилникот за посебните барања на видови храна со посебна нутритивна употреба¹;
- Правилникот за посебните барања за безбедност на природната минерална вода²; и
- Правилник за посебните барања за безбедност на водата.

Член 5

Со овој правилник се пропишуваат барањата и постапките кои се однесуваат на нутритивни и здравствени тврдења за да се обезбеди ефективно функционирање на внатрешниот пазар со истовремено обезбедување на високо ниво на заштита на потрошувачите.

Член 6

Дефиниции

(1) Поимите утврдени во Законот за безбедност на храна се применуваат и во овој правилник.

(2) Одделни поими утврдени во овој правилник го имаат следното значење:

1. „Означување на нутритивниот состав“ се информации што се јавуваат на означувањето, а се однесуваат на:

- а) енергетската вредност; и
- б) следниве хранливи состојки:
 - протеини,
 - јаглехидрати,
 - масти,
 - влакна,
 - натриум,
 - витамини и минерали.

2. „протеини“ се содржината на протеини пресметана преку количината на азот со користење на формулата:

протеин = вкупен азот пресметан по Кјелдал $\times 6,25$;

3. „јаглехидрат“ е секој јаглехидрат кој се метаболизира во човекот, вклучувајќи ги и полиолите;

4. „шеќери“ се сите моносахариди и дисахариди присутни во храната, без полиолите;

5. „масти“ се вкупните липиди, а се вклучени и фосфолипидите;

6. „заситени масти“ се масните киселини без двојна врска;

7. „моно-незаситени масти“ се масните киселини со една „cis“ двојна врска;

8. „поли-незаситени масти“ се масните киселини со „cis“ и „cis“-метилен прекината двојна врска;

9. „означување“ се сите зборови, детали, заштитни знаци, марки, сликовен материјал или симболи кои се однесуваат на прехранбениот производ, а се ставени на пакувањето, документот, известувањето, означувањето, прстенот или на ременот којшто го придружува или се однесува на ваквиот прехранбен производ;

10. „тврдење“ е секоја порака или претставување, кое не е задолжително според Правилникот за начинот на означување на храната⁴ и другите прописи кои уредуваат задолжително означување на одделни видови храна, вклучувајќи илустрирано и графичко претставување или претставување со симболи, во каков било облик, со кое се тврди, сугерира или се имплицира дека прехранбениот производ има одредени карактеристики;

11. „хранлива супстанца - материја“ се протеини, јаглехидрати, масти, влакна, натриум, витамини и минерали наведени во Прилог 5 од Правилникот за начинот на означување на храната⁴ и супстанции кои припаѓаат или се компоненти на една од овие категории;

12. „друга супстанца“ е супстанца која не е хранлива материја, а која има хранлив или физиолошки ефект;

13. „нутритивно тврдење“ е секое тврдење со кое се тврди, сугерира или се имплицира дека прехранбениот производ има одредени корисни нутритивни својства поради:

- (а) енергетската (калориската) вредност која тој:
 - ја обезбедува,
 - ја обезбедува со намалена или со зголемена брзина, или
 - не ја обезбедува; и/или
- (б) хранливите супстанции или другите супстанции кои тој:
 - ги содржи,
 - ги содржи во намален или во зголемен обем, или
 - не ги содржи;

14. „здравствено тврдење“ е секое тврдење со кое се тврди, сугерира или се имплицира дека постои однос меѓу прехранбениот производ, или групата на производи од категоријата на прехранбениот производ или еден од неговите составни делови и здравјето на луѓето;

15. „тврдење за намалување на ризикот од болест“ е секое здравствено тврдење со кое се тврди, сугерира или се имплицира дека консумирањето на прехранбениот производ, или на групата на производи од категоријата на прехранбениот производ или на некој од неговите составни делови значително го намалува факторот на ризик за развој на некоја болест кај луѓето.

ГЛАВА II

Општи принципи за нутритивни и здравствени тврдења

Член 7

(1) Нутритивните и здравствените тврдења можат да се користат за означување, презентирање и рекламирање на прехранбени производи пласирани на пазарот во Република Македонија само ако се во согласност со одредбите од овој правилник, во согласност со одредбите од Правилникот за начинот на означувањето на храната⁴ и одредбите од Законот за заштита на потрошувачите⁵.

(2) Употребата на нутритивните и здравствените тврдења не треба да:

- 1. биде лажна, двосмислена или да ги доведува во заблуда потрошувачите;
- 2. предизвикува сомневање во врска со безбедноста и/или да предизвикува сомневање во хранливата вредност на други прехранбени производи;

3. поттикнува на зголемено консумирање на еден прехранбен производ или да ја осудува преголемата консумација на еден прехранбен производ;

4. истакнува, сугерира или имплицира/наведува дека балансираната (урамнотежената) и разновидна исхрана не може да го обезбеди соодветното количество на хранливи материи. Исклучок може да се дозволи само во случај кога соодветните количества на хранливите материи не можат да бидат обезбедени преку балансирана и разновидна исхрана, при тоа само доколку е спроведена постапка за одобрување на означување, презентирање и рекламирање во комерцијални цели од страна на Агенцијата.

5. упатува на промени во физиолошкото функционирање на човечкиот организам кои можат да предизвикаат страв или да го користат стравот кај потрошувачот, преку текст или преку илустративно, графичко или симболично претставување.

Член 8

Користење на нутритивни и здравствени тврдења

(1) Нутритивните или здравствени тврдења можат да се наведат само на прехранбени производи и/или на категории прехранбени производи кои се во согласност со одредбите од член 13 од овој правилник и во согласност со утврдените нутритивни профили.

(2) Нутритивните профили утврдени за прехранбени производи и/или за одредени категории на прехранбени производи и условите за употреба на нутритивни и здравствени тврдења во однос на нутритивните профили, се утврдуваат земајќи ги во предвид особено:

1. количествата на одредени хранливи материи и други супстанции кои се содржани во прехранбениот производ, како што се, масти, заситени масни киселини, незаситени масти со транс-изомер на масна киселина, шеќери и сол/натриум;

2. улогата и важноста на прехранбените производи (или на категориите прехранбени производи) во исхраната на населението воопшто, или на одредени ризични групи, вклучувајќи ги и децата и

3. вкупниот нутритивен состав на прехранбениот производ и присуството на хранливи материи за кои научно е докажано дека имаат ефекти врз здравјето.

(3) Нутритивните профили се засноваат врз научните сознанија за различните начини на исхрана и нивниот однос со здравјето.

(4) За утврдување на нутритивните профили потребно е да се обезбедат релевантни научни препораки кои особено се фокусирани на:

1. дали профилиите треба да бидат генерално утврдени за прехранбени производи и/или за категории/ групи на прехранбени производи;

2. изборот и балансот на различни видови хранливи материи;

3. изборот на референтното количество хранлива материја која би била основа за профилиите;

4. пристапот за пресметување на профилиите, и

5. тестирањето на предложениот систем.

(5) При утврдувањето на нутритивните профили потребно е да се вршат консултации со заинтересираните страни, особено со операторите со храна и со групи на потрошувачи.

(6) Нутритивните профили и нивните барања се ажурираат при што се зема во предвид релевантниот научен развој.

Член 9

(1) По исклучок од член 8 на овој правилник, нутритивните тврдења кои се однесуваат на намалување на мастите, масните киселини, незаситените масти со транс-изомер на масна киселина, шеќерите и солта/натриумот се применуваат без упатување на профилот за одредена хранлива материја/материи за кои се истакнува тврдењето, доколку тие се усогласени со барањата утврдени во овој правилник.

(2) По исклучок од член 8 на овој правилник, во случаи кога поединечна хранлива материја која со својата количина го надминува барањето за нутритивниот профил за тврдењето за специфичната нутритивна појава, тогаш нутритивните тврдења се истакнуваат во близина на состојката или на истата страна со тврдењето „висока содржина“.

Член 10

(1) За означување, презентирање и рекламирање на пијалоци кои содржат повеќе од 1,2 волуменски % на алкохол не можат да се користат здравствени тврдења.

(2) Во однос на нутритивните тврдења на пијалоците кои содржат повеќе од 1,2 волуменски % алкохол може да се истакнат само нутритивните тврдења кои се однесуваат на намалување на содржината на алкохол или на намалување на енергетската содржина.

Член 11

Означувањето во однос на нутритивните тврдења кои се однесуваат на ниски нивоа на алкохол, или намалување или отсуство на алкохол или на енергетската содржина во пијалоците кои нормално содржат алкохол⁶ и Правилникот за квалитетот на пивото⁷ и Правилникот за посебните барања за безбедност на жестоките алкохолни пијалоци⁸.

Член 12

Барањата кои ги определуваат прехранбените производи или категориите на прехранбени производи кои се различни од оние кои се утврдени во член 10 од овој правилник, за кои нутритивните и здравствените тврдења се ограничени или забранети и воспоставени да ги менуваат несुштинските елементи, можат да се истакнат само доколку е спроведена постапка за одобрување на означување, презентирање и рекламирање во комерцијални цели од страна на Агенцијата и доколку се во согласност со општо прифатени научни докази.

Член 13

Општи услови

(1) Нутритивни и здравствени тврдења може да се употребуваат доколку е исполнето следното:

1. присуство, отсуство или намалена содржина на хранлива материја или на друга супстанца во прехранбениот производ или во категоријата прехранбени производи, во однос на која се истакнува тврдењето се покажало дека има корисен нутритивен или физиолошки ефект, како што е утврдено од општо прифатените научни сознанија;

2. хранлива материја или друга супстанца за која се истакнува тврдењето:

- е содржана во крајниот производ во значително количество кое ќе произведе нутритивен или физиолошки ефект утврден со општо прифатените научни сознанија; или

- не е присутна или е присутна во намалени количества кои ќе произведат нутритивен или физиолошки ефект утврден со општо прифатените научни сознанија;

3. хранливата материја или друга супстанца за која се истакнува тврдењето треба да е форма која е достапна за користење од страна на организмот;

4. количеството на производот за кое разумно може да се очекува да биде конзумирано дава значително количество на хранлива материја или на друга супстанца на која се однесува тврдењето, или значително количество кое ќе го произведе декларираниот нутритивен или физиолошки ефект кој е утврден со општоприфатените научни сознанија; и

5. во зависност од случајот усогласеност со посебните барања за нутритивните тврдења од членовите 16 и 17 на овој правилник или посебните барања за здравствените тврдења од членовите 18, 19, 20 и 21 од овој правилник.

(2) Нутритивни и здравствени тврдења може да се употребуваат само ако од просечниот потрошувач може да се очекува да ги разбере корисните ефекти од начинот на кој се искажани во тврдењето.

(3) Нутритивните и здравствените тврдења се однесуваат на прехранбени производи кои се подготвени за консумирање во согласност со упатствата на производителот.

Член 14

Научна поткрепа на тврдењата

(1) Нутритивните и здравствените тврдења се засноваат врз општо прифатените научни податоци и се поткрепени со истите.

(2) Операторот со храна кој става нутритивно или здравствено тврдење на означувањето на соодветниот прехранбен производ ја оправдува употребата на тврдењето.

(3) Агенцијата може да побара од операторот со храна или од лицето кое го става прехранбениот производ на пазар да ги стави на располагање сите релевантни елементи и податоци за тврдењата кои ја утврдуваат усогласеноста со одредбите од овој правилник.

Член 15

Информации за нутритивниот состав

(1) Кога се истакнува нутритивно тврдење или било какво здравствено тврдење со исклучок на генеричко рекламирање, обврската за обезбедување на информации за нутритивниот состав и начинот на означување на информациите за нутритивниот состав треба да се во согласност со член 29 од Правилникот за начинот на означување на храната⁸.

(2) Информацијата за нутритивниот состав која треба да се даде се состои од податоци за:

а/ енергетска вредност и/или

б/ количина на протеини, јагленохидрати, масти, шеќери, заситени масни киселини, влакна и натриум.

(3) Дополнително и во зависност од случајот, количеството на супстанцата на кое се однесува нутритивното или здравственото тврдење, а кои не се појавува на нутритивното означување, исто така, се означува во истото видно поле на нутритивната информација и е изразено во согласност со член 29 од Правилникот за начинот на означување на храната⁸.

(4) Кај додатоците на исхраната, нутритивната информација се означува во согласност со член 7 од Правилникот за посебните барања за безбедност на додатоците на исхраната⁹.

ГЛАВА III НУТРИТИВНИ ТВРДЕЊА

Член 16

Посебни услови

Операторот со храна може да ги наведе само нутритивните тврдења кои се дадени во Прилог 1 кој е составен дел на овој правилник и се во согласност со општите и посебните услови утврдени во овој правилник.

Член 17

Компаративни тврдења

(1) Без оглед на одредбите од Законот за заштита на потрошувачите⁵ кои се однесуваат на доведување во заблуда на потрошувачите споредбата меѓу прехранбе-

ни производи може да се прави само ако се од иста категорија, земајќи го предвид асортиманот на прехранбени производи од таа категорија.

(2) При споредбата на прехранбените производи се наведува разликата во количеството хранлива материја и/или енергетска вредност и споредбата се однесува на истото количество прехранбен производ.

(3) Компаративните нутритивни тврдења го споредуваат составот на односниот прехранбен производ со асортиманот прехранбени производи од иста категорија, кои немаат состав кој им овозможува да имаат тврдење, вклучувајќи и прехранбени производи од други трговски марки.

ГЛАВА IV

ЗДРАВСТВЕНИ ТВРДЕЊА

Член 18

Посебни барања

(1) Здравствените тврдења не можат да се наведат ако не се во согласност со општите барања од Глава II на овој правилник и со посебните барања од оваа Глава и ако не се одобрени во согласност со овој правилник и не се вклучени во списокот на одобрени тврдења утврдени во членовите 20 и 21 од овој правилник.

(2) Здравствени тврдења може да се наведат само ако следниве информации се вклучени во означувањето, или ако не постои такво означување, при презентирање или рекламирање:

- изјава која укажува на важноста на разновидна и балансирана исхрана и здрав начин на живот;

- количество храна и обрасци на консумирање потребни за да се добие корисниот ефект од тврдењето;

- изјавата, доколку тоа е соодветно, може да се однесува на лица кои треба да го избегнуваат користењето на прехранбениот производ и

- соодветно предупредување за производи кои можат да претставуваат ризик по здравјето поради прекумерно консумирање.

3. Упатување на општа корист од хранливата состојка или од прехранбениот производ за севкупното добро здравје или за благосостојбата поврзана со здравјето, може да се даде само ако е придружено со посебно здравствено тврдење вклучено во списоците утврдени со членовите 20 и 21 од овој правилник.

Член 19

Ограничувања на употреба на одредени здравствени тврдења

Следниве здравствени тврдења не можат да се истакнат:

- тврдења кои сугерираат дека здравјето може да биде загрозувано ако не се консумира прехранбениот производ;

- тврдења кои упатуваат на брзината или на степено-от на изгубена тежина;

- тврдења кои упатуваат на препораки на одделни лекари или здравствени професионалци.

Член 20

Здравствени тврдења кои можат да се истакнат и се различни од оние кои се однесуваат на намалување на ризикот од болест и на развојот на децата и нивното здравје

(1) Здравствените тврдења кои можат да се истакнат и кои се вклучени во списокот даден во став (4) на овој член, ги опишуваат или се однесуваат на:

- улогата на хранливата материја или на друга супстанца во растот, развојот и во функциите на организмот, или

- психолошките функции или функциите на однесувањето; или

- слабеење или контрола на тежината или намалување во смисла на глад или зголемување во смисла на ситост, или намалување на достапните калории од исхраната, а се во согласност со одредбите од Правилник за посебните барања безбедност за храна за посебна нутритивна употреба - храна наменета за диети со цел намалување на телесната тежина¹⁰.

(2) Здравствените тврдења од став (1) на овој член треба да се:

- засновани на општо прифатени научни податоци и
- добро разбрани од страна на просечниот потрошувач.

(3) Операторот со храна може да истакнува и нови здравствени тврдења само доколку е спроведена постапка за одобрување на означување, презентирање и рекламирање во комерцијални цели од страна на Агенцијата. Овие нови здравствените тврдења треба да се засновани на новооткрити научни податоци и/или кои вклучуваат барање за заштита на сопственичките податоци.

(4) Списоците на здравствени тврдења Агенцијата ги објавува на својот интернет портал.

Член 21

Здравствени тврдења за намалување на ризик од болест и здравствените тврдења кои се однесуваат на растот и развојот на децата и нивното здравје

(1) Здравствени тврдења за намалување на ризик од болест и здравствените тврдења кои се однесуваат на растот и развојот на децата и нивното здравје можат да се истакнат само доколку е спроведена постапка за одобрување на означување, презентирање и рекламирање во комерцијални цели од страна на Агенцијата. Овие здравствени тврдења се вклучуваат во списоците од член 20 став (4) од овој правилник заедно со сите неопходни барања за употреба на овие тврдења.

(2) Здравствените тврдења за намалување на ризик од болест покрај општите барања утврдени во член 13 од овој правилник треба да ги исполнат и посебните барања од член 18 од овој правилник и да се во согласност со став 1 на овој член, во однос на тврдењето за намалување на ризикот од болест, означувањата или ако не постојат такви означувања, презентациите или рекламите, треба да имаат изјава која ќе укажува дека болеста на која се однесува тврдењето има многубројни ризични фактори и дека менувањето на еден од овие фактори може, но не мора да има корисен ефект.

Член 22

Надгледување или мониторирање

(1) За поефикасно надгледување или мониторирање на начинот на означување, рекламирањето и презентирањето на прехранбените производи кои имаат нутритивни и здравствени тврдења, производителот или лицето кое го пласира таквиот прехранбен производ на пазарот треба да ја извести Агенцијата, така што ќе и достави модел од означувањето кое се користи за прехранбениот производ.

ПОГЛАВЈЕ V ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 23

Одредбите од овој правилник престануваат да важат со пристапувањето на Република Македонија во членство во Европската Унија.

Член 24

Влегување во сила

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе отпочне да се применува од 1 јануари 2014 година.

Бр. 02 - 2017/1
24 април 2013 година
Скопје

Директор,
Дејан Рунтевски, с.р.

ПРИЛОГ 1

Нутритивни тврдења и барања кои се однесуваат на истите

НИСКО КОЛИЧЕСТВО ЕНЕРГИЈА

Тврдење дека храната има ниско количество енергија и секое тврдење кое го има истото значење за потрошувачот може да се даде единствено во случај кога производот не содржи повеќе 40 kcal (170 kJ)/100 g за производи во цврста состојба или не повеќе од 20 kcal (80 kJ)/100 ml за производи во течна состојба. Во случај на трпезни засладувачи се применува границата од 4 kcal (17 kJ)/порција, со засладувачки својства еквивалентни на 6 g сахароза (приближно 1 лажичка сахароза).

РЕДУЦИРАНО КОЛИЧЕСТВО ЕНЕРГЕТСКА ВРЕДНОСТ

Тврдење дека храната е со редуцирано количество енергија и секое тврдење кое го има истото значење за потрошувачот може да се даде во случај кога вредноста на енергија е редуцирана за најмалку 30 %, со наведување на карактеристиката(ите) кое(и) ја прави(ат) храната во целина да има редуцирано количество енергија.

НЕ СОДРЖИ ЕНЕРГЕТСКА ВРЕДНОСТ

Тврдење дека храната не содржи енергетска вредност, и секое тврдење кое го има истото значење за потрошувачот може да се даде во случај кога производот не содржи повеќе од 4 kcal (17 kJ)/100 ml. Во случај на трпезни засладувачи се применува границата од 0,4 kcal (1,7 kJ)/порција, со засладувачки својства еквивалентни на 6 g сахароза (приближно 1 лажичка сахароза).

МАЛО КОЛИЧЕСТВО МАСНОТИИ

Тврдење дека храната содржи мало количество маснотии, и секое тврдење кое го има истото значење за потрошувачот може да се даде во случај кога производот не содржи повеќе од 3 g маснотии на 100 g производ во цврста состојба или 1,5 g маснотии на 100 ml производ во течна состојба (1,8 g маснотии на 100 ml во случај на полу-обезмастено млеко).

НЕ СОДРЖИ МАСНОТИИ

Тврдењето дека храната не содржи маснотии и секое тврдење кое го има истото значење за потрошувачот може да се даде единствено во случај кога производот не содржи повеќе од 0,5 g маснотии на 100 g или 100 ml. Меѓутоа, забранети се тврдењата изразени во форма на „X % не содржи маснотии“.

МАЛО КОЛИЧЕСТВО ЗАСИТЕНИ МАСТИ

Тврдењето дека храната содржи мало количество заситени масти и секое тврдење кое го има истото значење за потрошувачот може да се даде единствено во случај кога збирот на заситени масни киселини и транс-масни киселини во производот не надминува 1,5 g на 100 g во случај на цврст производ или 0,75 g/100

ml во случај на производ во течна состојба и во секој случај кога збирот на заситените масни киселини и транс-масни киселини не треба да обезбеди повеќе од 10 % енергија.

НЕ СОДРЖИ ЗАСИТЕНИ МАСТИ

Тврдењето дека храната не содржи заситени масти и секое тврдење кое го има истото значење за потрошувачот може да се даде единствено во случај кога збирот на заситени масни киселини и транс-масни киселини во производот не надминува 0,1 g заситени масти на 100 g или 100 ml.

МАЛО КОЛИЧЕСТВО ШЕЌЕРИ

Тврдењето дека храната има мало количество шеќери и секое тврдење кое го има истото значење за потрошувачот може да се даде единствено во случај кога производот не содржи повеќе од 5 g шеќери на 100 g производ во цврста состојба или 2,5 g шеќери на 100 ml производ во течна состојба.

НЕ СОДРЖИ ШЕЌЕРИ

Тврдењето дека храната не содржи шеќери и секое тврдење кое го има истото значење за потрошувачот може да се даде доколку производот не содржи повеќе од 0,5 g шеќери на 100 g или 100 ml.

НЕ СЕ ДОДАВАНИ ШЕЌЕРИ

Тврдењето дека на храната не и се додавани шеќери и секое тврдење кое го има истото значење за потрошувачот може да се даде доколку производот не содржи било какви додадени моно- или дисахариди или било каква храна која се користи поради нејзините засладувачки својства. Доколку храната содржи природни шеќери, на етикетата треба да се назначи следново: 'СОДРЖИ ПРИРОДНИ ШЕЌЕРИ'.

МАЛО КОЛИЧЕСТВО НАТРИУМ/ ГОТВАРСКА СОЛ

Тврдењето дека храната содржи мало количество натриум/сол, и секое тврдење кое го има истото значење за потрошувачот може да се даде доколку производот не содржи повеќе од 0,12 g натриум, или еквивалентна вредност готварска сол на 100 g или на 100 ml. Во случај на води оваа вредност не треба да надмине 2 mg натриум на 100 ml, со исклучок на природните минерални води кои се уредуваат со Правилникот за посебните барања за безбедност на природната минерална вода².

МНОГУ МАЛО КОЛИЧЕСТВО НАТРИУМ/ГОТВАРСКА СОЛ

Тврдењето дека храната содржи мало количество на натриум/сол и секое тврдење кое го има истото значење за потрошувачот може да се даде доколку производот не содржи повеќе од 0,04 g натриум, или еквивалентна вредност готварска сол на 100 g или на 100 ml. Ова тврдење не може да се користи во случај на природни минерални води или други видови води.

НЕ СОДРЖИ НАТРИУМ/ ГОТВАРСКА СОЛ

Тврдењето дека храната не содржи натриум или готварска сол, и секое тврдење кое го има истото значење за потрошувачот може да се даде доколку производот не содржи повеќе од 0,005 g натриум, или еквивалентна вредност готварска сол на 100 g.

НЕ Е ДОДАДЕН НАТРИУМ/ ГОТВАРСКА СОЛ

Тврдењето дека храната не содржи натриум или сол, и секое тврдење кое го има истото значење за потрошувачот може да се даде доколку производот не содржи повеќе од 0,12 g натриум/сол или состојка која содржи натриум/сол, или еквивалентна вредност во случај на готварска сол на 100 g или 100ml.

ИЗВОРИ НА ВЛАКНА

Тврдењето дека храната претставува извор на влакна и секое тврдење кое го има истото значење за потрошувачот може да се даде доколку производот содржи најмалку 3 g влакна на 100 g или најмалку 1,5 g влакна на 100 kcal.

ГОЛЕМО КОЛИЧЕСТВО ВЛАКНА

Тврдењето дека храната содржи големо количество влакна и секое тврдење кое го има истото значење за потрошувачот може да се даде доколку производот содржи најмалку 6 g влакна на 100 g или најмалку 3 g влакна на 100 (kcal).

ИЗВОР НА ПРОТЕИНИ

Тврдењето дека храната претставува извор на протеини и секое тврдење кое го има истото значење за потрошувачот може да се даде доколку најмалку 12% од енергетската вредност на храната е обезбедена од протеини.

ГОЛЕМО КОЛИЧЕСТВО ПРОТЕИНИ

Тврдењето дека храната содржи големо количество протеини и секое тврдење кое го има истото значење за потрошувачот може да се даде доколку најмалку 20% од енергетската вредност на храната е обезбедена од протеини.

ИЗВОР НА [ИМЕ НА ВИТАМИНОТ/ИТЕ] И/ИЛИ [ИМЕ НА МИНЕРАЛОТ/ИТЕ]

Тврдењето дека храната претставува извор на витамини и/или минерали, и секое тврдење кое го има истото значење за потрошувачот може да се даде доколку производот содржи најмалку значително количество како што е дефинирано во член 29 од Правилникот за означување на храната.

ГОЛЕМО КОЛИЧЕСТВО НА [ИМЕ НА ВИТАМИНОТ/ИТЕ] И/ИЛИ [ИМЕ НА МИНЕРАЛОТ/ИТЕ]

Тврдењето дека храната има големо количество витамини и/или минерали и секое тврдење кое го има истото значење за потрошувачот може да се даде доколку производот содржи два пати поголема вредност од 'извор на [ИМЕ НА ВИТАМИНОТ/ИТЕ] и/или [ИМЕ НА МИНЕРАЛОТ/ИТЕ]'.

СОДРЖИ [ИМЕ НА ХРАНЛИВАТА СОСТОЈКА ИЛИ ДРУГА СУПСТАНЦА]

Тврдењето дека храната содржи хранлива состојка или друга супстанца, за која во овој правилник не се пропишани посебни услови, и секое тврдење кое го има истото значење за потрошувачот може да се даде доколку производот е во согласност со сите применливи одредби од овој правилник, а особено со член 13 од овој правилник.

Во случај на витамини и минерали треба да се применуваат условите од тврдењето 'извор на'.

ЗГОЛЕМЕНО КОЛИЧЕСТВО [ИМЕ НА ХРАНЛИВАТА СОСТОЈКА]

Тврдењето дека содржината на една или повеќе хранливи состојки, со исклучок на витамини и минерали, било зголемено, и секое тврдење кое го има истото значење за потрошувачот може да се даде доколку производот ги исполнува барањата за тврдење 'извор на' и зголемувањето во содржината е најмалку 30 % во споредба со сличен производ.

НАМАЛЕНО КОЛИЧЕСТВО [ИМЕ НА ХРАНЛИВАТА СОСТОЈКА]

Тврдењето дека содржината на една или повеќе хранливи состојки била намалена, и секое тврдење кое го има истото значење за потрошувачот може да се да-

де доколку намалувањето во содржината е најмалку 30 % во споредба со сличен производ, со исклучок на микро хранливи состојки, при што прифатлива е 10 % разлика во референтните вредности согласно Правилникот за начинот на означување на храната⁴, а во случај на натриум, или еквивалентна вредност за готварска сол, при што прифатлива е разликата од 25 %.

РЕДУЦИРАНО КОЛИЧЕСТВО НА ЗАСИТЕНИ МАСТИ

Тврдењето 'редуцирано количество на заситени масти' и секое тврдење кое го има истото значење за потрошувачот, може да се даде во случај кога:

(а) збирот на заситени масни киселини во производот за кој се однесува тврдењето е најмалку 30 % помал од збирот на заситени масни киселини и на транс-масни киселини во сличен производ; и

(б) доколку содржината на транс-масните киселини во производот за кој се однесува тврдењето е еднаква на или помала од содржината во сличен производ.

МАЛО КОЛИЧЕСТВО ШЕЌЕРИ

Тврдењето 'мало количество шеќери', и секое тврдење кое го има исто значење за потрошувачот може да се даде единствено во случај кога содржината на енергетска вредност на производот за кој се однесува тврдењето е еднаква на или помала од енергетската вредност на сличен производ.

ЛЕСНО

Тврдењето кое потврдува дека производот е 'лесен', и секое тврдење кое го има истото значење за потрошувачот, треба да ги исполнува сите услови како оние кои се пропишани за поимот 'намалено'; тврдењето треба да биде пропратено со укажување на карактеристиките кои ја прават храната за биде 'лесна'.

ПРИРОДНО

Во случај кога храната природно ги исполнува условите кои се пропишани во овој Прилог во однос на нутритивните тврдења, зборот 'природно' може да се стави пред нутритивното тврдење.

ИЗВОР НА ОМЕГА -3 МАСНИ КИСЕЛИНИ

Тврдењето дека храната е извор на омега -3 масни киселини, и секое тврдење кое го има истото значење за потрошувачот, може да се даде во случај кога производот содржи најмалку 0,3 g алфа-линоленска киселина на 100 g и на 100 kcal, или најмалку 40 mg од сумата на икосапентеноична киселина или тиминодонска киселина и докосахексоична киселина на 100 g и на 100 kcal.

ГОЛЕМО КОЛИЧЕСТВО НА ОМЕГА -3 МАСНИ КИСЕЛИНИ

Тврдењето дека храната има големо количество на омега -3 масни киселини, и секое тврдење кое го има истото значење за потрошувачот, може да се даде во случај кога производот содржи најмалку 0,6 g алфа-линоленска киселина на 100 g и на 100 kcal, или најмалку 80 mg од збирот од икосапентеноична киселина и докосахексоична киселина на 100 g и на 100 kcal.

ГОЛЕМО КОЛИЧЕСТВО НА МОНО-НЕЗАСИТЕНИ МАСТИ

Тврдењето дека храната содржи големо количество моно-незаситени масти, и секое тврдење кое го има истото значење за потрошувачот, може да се даде во случај кога најмалку 45 % од масните киселини присутни во производот потекнуваат од моно-незаситени масти под услов дека моно-незаситените масти во производот учествуваат со повеќе од 20 % енергија.

ГОЛЕМО КОЛИЧЕСТВО НА ПОЛИ-НЕЗАСИТЕНИ МАСТИ

Тврдењето дека храната содржи големо количество поли-незаситени масти, и секое тврдење кое го има истото значење за потрошувачот, може да се даде во случај кога најмалку 45 % од масните киселини присутни во производот потекнуваат од поли-незаситени масти под услов дека поли-незаситените масти во производот учествуваат со повеќе од 20 % енергија.

ГОЛЕМО КОЛИЧЕСТВО НЕЗАСИТЕНИ МАСТИ

Тврдењето дека храната има големо количество незаситени масти, и секое тврдење кое го има истото значење за потрошувачот, може да се даде во случај кога најмалку 70 % од масните киселини присутни во производот потекнуваат од незаситени масти под услов дека незаситените масти во производот учествуваат со повеќе од 20 % енергија.

¹ Правилникот за посебните барања на видови храна со посебна нутритивна употреба усогласен со Директивата 89/398/ЕЕЗ и директивите донесени врз основа на истата; Директивата 2009/39 ЕЕЗ РЕГУЛАТИВА НА КОМИСИЈАТА (ЕЗ) Бр. 953/2009

² Правилникот за посебните барања за безбедност на природната минерална вода Директивата 80/777/ЕЕЗ на Советот од 15 јули 1980 година, за приближување на законите за земјите-членки во однос на искористување и на продажба на природни минерални води;

³ Правилник за посебните барања за безбедност на водата усогласен со Директивата 98/83/ЕЗ на Советот од 3 ноември 1998 година за квалитетот на водата наменета за човечка употреба;

⁴ Правилникот за начинот на означување на храната усогласен со Директива 2000/13/ЕЗ на Европскиот парламент и на Советот од 20 март 2000 година за приближување на законите на земјите-членки во однос на означувањето, претставувањето и рекламирањето на прехранбените производи (ОЈ L 109, 6.5.2000 год., стр. Директивата, последно изменета со Директивата 2003/89/ЕЗ (ОЈ L 308, 25.11.2003 год., стр. 15).

⁵ Законот за заштита на потрошувачите, е усогласен со Директивата 84/450/ЕЕЗ

⁶ Правилник за квалитетот на пивото

⁷ Правилникот за посебните барања за безбедност на жестокиите алкохолни пијалоци

⁸ Правилникот за начинот на означување на храната усогласен со Директивата 90/496/ЕЕЗ.)

⁹ Правилник за посебните барања за храна за посебна нутритивна употреба – храна наменета за диети со цел намалување на телесната тежина усогласен со Директивата 1996/8/ЕК на Комисијата од 26 февруари 1996 година за храната која што е наменета за користење во диети со ограничена енергетска вредност со цел намалување на телесната тежина (CELEX број 31996L0008) (Директивата 96/8/ЕЗ)

¹⁰ Правилник за посебните барања за безбедност на додатоци-те во исхраната

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1405.

Врз основа на член 22, алинеја 5 од Законот за енергетика ("Службен весник на РМ" бр. 16/2011 и 136/11), член 28 од Законот за акцизите ("Службен весник на РМ" бр. 32/2001, 50/2001, 52/2001, 45/2002, 98/2002, 24/2003, 96/2004, 38/2005, 88/2008, 105/2009, 34/2010 и 55/11), член 28 и 29 од Законот за данокот на додadena вредност ("Службен весник на РМ" бр. 44/99, 86/99, 08/2001, 21/2003, 19/2004, 33/2006, 101/2006, 114/2007, 103/2008, 114/2009 и 133/2009), Законот за животната средина ("Службен весник на РМ" бр. 53/05) и Уредбата за начинот на утврдување, пресметување и уплатување на надоместокот за задолжителни резерви на нафта и нафтни деривати што се плаќаат при увоз и/или производство на нафтни деривати ("Службен весник на РМ" бр. 138/09 и 52/11), Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, на седницата одржана на 7.5.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА
ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ
СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА

Член 1

Претпријатијата кои произведуваат деривати од нафта можат да ги формираат цените на одделни нафтени деривати така што највисоките производни цени да изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95	до 39,631
- ЕУРОСУПЕР БС - 98	до 41,048
б) Дизел гориво	ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до 40,336
в) Масло за горење	ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до 39,764
г) Мазут	ден/кг
- М-1 НС	до 33,287

Член 2

Претпријатијата и другите правни и физички лица, што вршат промет на нафтени деривати и увозници (во натамошниот текст: претпријатија) ги формираат цените за одделни нафтени деривати така што :

А. Највисоките малопродажни цени (1 ГРУПА НА ЦЕНИ) да изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95	до 78,00
- ЕУРОСУПЕР БС - 98	до 80,00
б) Дизел гориво	ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до 67,00
в) Масло за горење	ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до 55,50
г) Мазут	ден/кг
- М-1 НС	до 40,801

Б. Претпријатијата што вршат промет на нафтени деривати можат да ги формираат цените за одделни нафтени деривати во однос на највисоките цени од точката А на став 1 на овој член (1 ГРУПА НА ЦЕНИ), освен од подточката “г” и тоа: за 0,5 ден/лит пониски (2 ГРУПА НА ЦЕНИ), за 1,00 ден/лит пониски (3 ГРУПА НА ЦЕНИ) и за 1,5 ден/лит пониски (4 ГРУПА НА ЦЕНИ), согласно следната табела и да изнесуваат:

НАФТЕН ДЕРИВАТ	(2 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит	(3 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит	(4 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит
ЕУРОСУПЕР БС - 95	77,50	77,00	76,50
ЕУРОСУПЕР БС - 98	79,50	79,00	78,50
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	66,50	66,00	65,50
ЕЛ-1 - ЕКСТРА ЛЕСНО 1	55,00	54,50	54,00

Претпријатијата што вршат промет на нафтени деривати можат да вршат промет на секој дериват поодделно по една од цените утврдени за тој дериват во една од групите на цени определени согласно оваа одлука.

Цените од сите четири ценовни групи формирани согласно став 1 на овој член, освен цената за мазутот М-1 НС, важат франко пумпна станица, а цената на мазутот М-1 НС важи франко производител во земјата.

Во цените од сите четири ценовни групи формирани согласно став 1 на овој член, освен во цената за мазутот М-1 НС, содржани се и трошоците за превоз од 0,50 ден/литар.

Во малопродажните цени формирани согласно овој член содржан е данокот на додадена вредност согласно Законот.

Член 3

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа Одлука содржан е надоместокот за финансирање на активностите во областа на животната средина кои согласно Законот за животната средина го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95	до 0,080
- ЕУРОСУПЕР БС - 98	до 0,080
б) Дизел гориво	ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до 0,030
в) Масло за горење	ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до 0,040
г) Мазут	ден/кг
- М-1 НС	до 0,050

Член 4

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа Одлука содржан е надоместокот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати кои согласно Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон при увоз и/или производство на нафтени деривати и тоа:

а) Моторни бензини ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95 до 0,890
- ЕУРОСУПЕР БС - 98 до 0,890

б) Дизел гориво ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) до 0,300

в) Масло за горење ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1) до 0,300

г) Мазут ден/кг
- М-1 НС до 0,740

Член 5

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците согласно Законот изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95 до 21,801
- ЕУРОСУПЕР БС - 98 до 22,078

б) Дизел гориво ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) до 12,414

в) Масло за горење ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1) до 3,230

г) Мазут ден/кг
- М-1 НС до 0,100

Член 6

Во малопродажните цени утврдени согласно членот 2 од оваа одлука, трошоците на прометот на секој поодделен нафтен дериват од секоја ценовна група изнесуваат:

НАФТЕН ДЕРИВАТ	Ед. мерка	(1 ГРУПА НА ЦЕНИ)	(2 ГРУПА НА ЦЕНИ)	(3 ГРУПА НА ЦЕНИ)	(4 ГРУПА НА ЦЕНИ)
ЕУРОСУПЕР БС - 95	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
ЕУРОСУПЕР БС - 98	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
Е Л 1 - ЕКСТРА ЛЕСНО 1	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
МАЗУТ М-1 НС	ден/кг	0,400	0,400	0,400	0,400

Член 7

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 00:01 часот на 8.05.2013 година и истата ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија" и на веб-страницата на Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија.

Бр. 02 - 864/1
7 мај 2013 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.



Службен весник
на Република Македонија



www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник – м-р Тони Трајанов.
Телефон: +389-2-55 12 400.
Телефакс: +389-2-55 12 401.

Претплатата за 2013 година изнесува 10.100,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



2013065